

Нова мотивација за платениците на Сорос
За медиумите на СДСМ
3,6 милиони долари

Интервју: Стевчо Јакимовски
Ако нема избори на 5. јуни,
граѓаните ќе излезат на улица

ВМРО-ДПМНЕ со отчет пред граѓаните
3.500 проекти
за подобро утре

Република

бр. 186, година V ■ петок, 25 март 2016 година ■ цена: 50 денари



СЈО СО ЗАКАНА ДО ИНСТИТУЦИИТЕ КАТИЦА ВО ЈУРИШ ЗА УРИВАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА



Опозициски илузии
СДСМ во лов на фантоми
за спас од избори



republika.mk

Не чекај весџи
за да видиш шџо се случува
ИНТЕРНЕТ ТВ

Република
www.republika.mk

НАСТАН НА НЕДЕЛАТА

3,6 милиони долари за медиумите на СДСМ

7

АКТУЕЛНО

Париз, Брисел...кој е следен?

8

АНАЛИЗА

Паничен лов на фантоми за спас од избори

10

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Фиат Цаноски

20

ЕКОНОМИЈА

Барања за легализација на дивоградбите
до крајот на месецот

22

СВЕТ

Договорот меѓу ЕУ и Турција полн со
отворени прашања

26

ЗДРАВЈЕ

Д-р Ирена Најдоска, специјалист психијатар

34

КУЛТУРА | ИН МЕМОРИАМ

Ацо Јовановски

43

СЦЕНА

Седум години „Бекстејџ“

44

СПОРТ | РАКОМЕТ

Андреа Лекиќ, ЖРК Вардар

54



6

Вовед


Катица во јуриш за уривање
на македонската држава



13

Интервју


Стевчо Јакимовски



16

Актуелно

Отчет на ВМРО ДПМНЕ:
3.500 проекти за подобро утре



30

Репортажа

Дојран – град на културата

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: Доне Доновски

Маркетинг:

Стојан Георгиевски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9, 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски
Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафорова
Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски,
Александрија Стевковска, Бојан Момировски

Колумнисти: Горан Момировски, Љупчо Цветановски

Соработници: Никола Петковски, Димитар Љоровски Вамваковски

Лектори: Анета Љубеџиќ, Тања Стевановска

Фотографија: Александар Ивановски

Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска

Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи 6.6.

Испечатени примероци: 4.000

Датум на печатење: 24 март 2016





Катица во јуриш за уривање на македонската држава

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Најновиот скандалозен испад на специјалната обвинителка Катица Јанева во кој ги погази сите институции на државата покажа дека нејзиното поставување на функцијата (предлог наметнат од меѓународните посредници) воопшто не е во насока за спроведување легална истрага и расчистување на аферата со прислушувањето, туку е со задача да ја преземе улогата на Заев во сценариото за тотално разнебитување на државата. Јанева останува последен адут на Заев не само да се спаси од избори туку и од затвор, па затоа обвинителката е подготвена да оди до крај во растурањето на државата во обид да го одбрани обвинетиот.

Начинот што го одбра да избега од обврската да се појави пред Советот на обвинители и пред пратениците за да го дообјасни извештајот полн со нејаснотии, имаше катастрофален ефект и за неа и за сценариото што го спроведува. Обвинителката, која со недели бега од јавноста, окуражена од присуството на чадорот, си дозволи без докази, спротивно на демократските правила на владеење да ги прогласи за нелегитимни претседателот на државата, Уставниот суд и пратениците. Притоа, Јанева целосно ја погази државата и го навреди народот; а во исто време го оспори и сопствениот легитимитет. Згора на сè, побара сите да покажат почит кон нејзината институција, небаре се самопрогласува за суверен кој ја презема целата моќ и власт во државата.

Ако цврсто стои на ставот дека пратениците немаат легитимитет, тогаш се поставува прашањето зошто неколку дена претходно Јанева

достави писмен извештај до Собранието за својата работа и кому таму му се правдаше за сработеното?

За волја на вистината, нејзиниот легитимитет е оспорен од многумина уште од самиот почеток поради противуставното формирање на институцијата, но никогаш досега на ваков начин и од самата обвинителка. Уште поскандалозно од негирањето на легитимитетот на институциите е тоа што обвинителката настапува со идентичен став како и обвинетиот Заев, кој цела година наназад не ги признава судовите и претседателот на државата.


Мизеријата оди дотаму што таа како обвинителка која би требало да се повикува на докази и факти, ги користи неиздржаните аргументи на Заев. Така, во несреќно составеното образложение од скандалозниот настап, Јанева ги доведува во прашање изборите во 2011, 2012 и 2013 година без да размисли (или без никој да ѝ сугерира) дека и пратениците и претседателот беа избрани на избори во 2014 година. Само за потсетување, од изборите што самата ги спори, единствен мандат што може да виси е мандатот на Заев, кој стана градоначалник на Струмица во 2013 година.

Ако Јанева, пак, воопшто знае што зборува, и навистина има докази за сето тоа што го тврди, наместо да игра политички игри и да придонесува во дестабилизирањето на државата, треба веднаш да побара од надлежниот суд итно да го распушти Собранието и да распише нови избори со кои би се вратил легитимитетот на институциите. Ако не го стори тоа, тогаш треба да

одговара заедно со сите тие што ги обвинува затоа што им овозможува нелегално да владеат со државата. Секако, за сето ова ѝ требаат силни докази и голема доверба и поддршка од граѓаните, за чии интереси и треба да работи. Од сето потребно Јанева нема ништо, па затоа од обвинителка се претвори во портпаролка на Заев.

Специјалната обвинителка мора да се појави пред Советот на обвинители и пред пратениците не само за да им даде отчет на нив, туку и на целата македонска јавност, која скапо ја плаќа нејзината работа (четири милиони евра годишно). Легитимитетот на овие пари Јанева досега не го оспорила, затоа е неверојатно да се види како крши нозе да се сретне и да даде отчет пред амбасадори и претставници од странство, но се крие како преплашено јаре од соочувањето со јавноста и со граѓаните.

Секако, надвор од памет е да се верува дека некој ќе ѝ дозволи на Јанева да укинува легитимитет на институции кои се градени со децении, но дилемата е до кога институциите ќе молчат и ќе толерираат вакви антидржавни испади на групи и на поединци?



ЕВРОПСКИТЕ ЛИДЕРИ ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМАТ ОДГОВОРНОСТ ЗА НАПАДИТЕ ВО БРИСЕЛ

Европа е во војна. Терористите нема да останат неказнети, порачаа европските лидери по бомбашките напади во Брисел со вперен прст кон Исламската држава. За жал, Европејците ја слушнаа истата порака и во ноември лани, по масакрот во Париз, но Европа продолжи да крвави. Овој пат, водачите на ЕУ, освен повторување на заканите кон терористите, ќе мораат да признаат дека и кај нив има голема вина за реките крв што течат низ метрополите на стариот континент. Сакале признале или не, повеќе од јасно е дека кројачите на европската политика во Брисел направија погрешна проценка за последиците од отворањето на границите за бегалците. Уште позагрижувачки е фактот дека ЕУ и по последните случувања во Брисел нема ефективен план како да спречи вакви крвопролевања во иднина. Несфатливо е како челниците на ЕУ толку решително одлучија да примат повеќе од милион луѓе со големи социјални и културолошки разлики без никаква претходна проверка и подготовка, а во исто време Македонија со два милиона жители ја држат во чекална со децении под изговор дека е некаква закана за Унијата и дека не е подготвена да стане дел од големото семејство.

Во исто време, неподготвеноста на Брисел да се соочи со безбедносниот аспект на кризата претставува сериозен проблем и за Македонија, затоа што ги имаме истите ризици со кои се соочуваат и земјите во регионот и во Европа. Но, со оглед на незаинтересираноста на меѓународната заедница да помогне во соочувањето со проблемот, ни останува да се потпремене пред сè на сопствените капацитети за да спречиме да ни се случат некои нови Смилковско Езеро или Диво Насеље. ■

ЗА МЕДИУМИТЕ НА СДСМ 3,6 МИЛИОНИ ДОЛАРИ

Покрај вртоглавите милионски суми пари кои секоја година се влеваат од буџетите на медиумите блиски до СДСМ, УСАИД објави нов повик за дополнителни три милиони долари. Тој трае до месец мај и ќе претставува значителна финансиска инјекција за медиумите на СДСМ.

Агенцијата за меѓународен развој УСАИД, која е еден од донаторите на Фондацијата отворено општество на Џорџ Сорос, објави повици за грантови кои се однесуваат на Македонија. Во услови кога самиот СДСМ ја проблема-

делбата на државни пари за медиумите за реклами и за кампањи, тие ништо немаат против милионите на Сорос и на УСАИД. Овие две организации најчесто делат заеднички проекти и распределуваат пари. Многу веројатно, овие пари ќе завршат кај едни и исти медиуми блиски до СДСМ, кои предничат во печатењето на текстови против Владата, во неаргументирано критикување и водење валкана кампања.

УСАИД во моментов има три активни грантови кои се наменети за три целни групи: медиуми, мигранти и ЛГБТ-заедницата во Македонија. Со првиот проект, УСАИД бара апликации за финансирање на програмата под наслов „Медиумите во Македонија производство на медиумска содржина“, стои во огласот за грант. ■

60 ГОДИНИ СВЕТ НА ВКУСОВИ



Сите се сеќаваме на својот прв дом... на моментите поминати со мама во кујната... И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот шести роденден... на нештата кои не сакавме да ги делиме со никого... и на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделиваме светот на вкусовите.

60 години Витаминка. Свет на вкусови.

www.vitaminka.com.mk



И БАЛКАНОТ Е ЦЕЛ

ПАРИЗ, БРИСЕЛ... КОЈ Е СЛЕДЕН?

Иако многумина во светот на политиката се зачудија зошто Брисел како главен град на ЕУ деновиве беше најопасен град на континентот, за безбедносните институции беше само прашање на ден кога ќе експлодира темпираната бомба во срцето на Европа. Поврзаноста на париските напаѓачи со бриселското исламско подземје е само една од причините. Според еден од критериумите за утврдување можни терористички напади, заедно со Брисел, најопасни дестинации каде што би можело да се очекуваат напади врз цивили и институции се и Скопје, Приштина и Тирана

Пишува | Горан Момирски

Еден од главните параметри според кои Брисел бил на врвот на европските главни градови во кои се можни терористички напади е бројот на луѓе што заминале да се борат за Исламската држава во Ирак и во Сирија. На листата на европски држави од каде што се регрутираат новопечени религиозни фанатици кои во името на Алах детонираат бомби од кои гинат цивили, Кралството Беглија е на прво место.

Меѓународниот центар за проучување на радикализација и политичко насилство (ИЦСР) со години ги следи миграциите на радикализирани Европејци во редовите на радикалните исламски структури во Сирија и во Ирак. Според извештаите на ИЦСР, Европа е најголем извор на вакви лица за борци на Блискиот Исток, а Белгија со своите 11 милиони жители според бројот на бор-

ци по глава на жител убедливо води на листата на членки на ЕУ од каде што се заминува во ИСИС.

Во извештаите на „Соуфан груп“ со седиште во Њујорк, се анализира дека вкупната бројка борци на ИСИС на крајот на минатата година изнесувала околу 31.000 што е речиси двојно повеќе од април 2014 година. Оваа организација, која нуди стратегиски разузнавачки услуги на влади и на мултилатерални организации, тврди дека една петтина од сите борци во Сирија и во Ирак, односно околу 6.000 доаѓаат од Западна Европа и од Балканот. Според „Соуфан груп“, само во четири земји на западниот Балкан, Косово, Албанија, Македонија и Босна и Херцеговина има околу 900 борци во ИСИС.

Иако Франција со повеќе од 1.500 борци или Германија и Британија

со повеќе од 700 се далеку побројни во овој контекст, Белгија убедливо води според радикали по глава на жител. На листата на ИЦСР, по Белгија со околу 40 борци на секој милион граѓани, втора е Данска со 27, трета Шведска со 18, а по нив следуваат Франција, Австрија, Норвешка, Холандија, Финска, а на крајот на листата се најголемите европски држави, Германија и Британија, со помалку од 10 борци на ИСИС според бројот на жители.

Според анализите на релевантните меѓународни организации, ако се анализира овој критериум за евентуални идни напади, најмногу треба да бидат загрижени земјите што досега не беа третирани како опасни, како Данска и Шведска, но и балканските земји каде што има по стотина борци на ИСИС по глава на жител.

БАЛКАНОТ МНОГУ ПООПАСЕН ОД БЕЛГИЈА

Оваа бројка во Косово е далеку поголем од бројките за Белгија. На Косово, според „Соуфан груп“, има 232 официјално регистрирани борци на ИД, а неофицијално, бројката се движи околу 300, што значи дека ако се подели овој број со вкупниот број жители, Косово ќе дојде на прво место во Европа со повеќе од 150 борци на секој милион жители. И тоа само ако се смета официјалната демографија, која вели дека Косово има околу еден милион и 800 илјади жители. Со оглед на тоа што Косово, без српскиот дел, има нецели 1.500.000 жители, значи дека има речиси 200 луѓе на секој милион граѓани.

Слично е и во Босна и Херцеговина, каде што официјално се забележани 330 исламисти што се бореле или сè уште се борат во Ирак и во Сирија, што значи дека на повеќе од четири милиони жители на БИХ и тоа заедно со Република Српска, оваа земја има преку 80 борци на секој милион граѓани.

Малку е подобра состојбата во Албанија, каде што официјално има 90, а неофицијално меѓу 100 и 200 борци во ИСИС, што значи дека Албанија со своите три милиони жители има меѓу 33 и 66 борци на секој милион жители што ја рангира на второ место во Европа.

За жал, состојбата не е многу подобра и во Македонија. Според анализата на „Соуфан груп“, во Македонија има 146 борци на ИСИС и на другите исламистички воени формации во Сирија и во Ирак, со што Македонија е високорангирана со преку 70 борци на секој милион граѓани. Оваа бројка би можела да биде поголема затоа што, според претседателот Иванов, досега во земјава се вратиле околу 70 борци на ИСИС, што ако се анализира во контекст на процентот повратници кој се движи меѓу 20 и 30 проценти, би значело дека бројката на тие што заминале да се борат во Сирија и во Ирак е преку 200 луѓе.

ЗЕМЈА	БРОЈ НА БОРЦИ	БРОЈ НА БОРЦИ НА МИЛИОН ЖИТЕЛИ
БАЛКАН		
Косово	300	200
БИХ	330	80
Албанија	100 – 200	33-66
Македонија	146	70
ЗАПАДНА ЕВРОПА		
Белгија	440	40
Данска	100-150	27
Шведска	150-180	19
Франција	1.200	18
Австрија	100-150	17
Холандија	200-250	14.5
Финска	50-70	13
Норвешка	60	12
Велика Британија	600 - 800	9.5
Германија	600 - 800	7.5
Ирска	30	7
Швајцарија	40	5
Шпанија	50-100	2
Италија	80	1.5

*Меѓународен центар за проучување на радикализација и политичко насилство (ИЦСР) Октомври 2015 година

Вториот критериум според кој се анализира местото каде што би можеле да се случат идни напади, е поврзаноста и постоењето на локални криминални мрежи и на исламски радикални институции што даваат логистика за воените оперативци на ИСИС. И според тој критериум, Балканот е на врвот на листата на опасните дестинации каде што би можело да се повторат нападите од Париз и од Брисел. ■

СДСМ ВО ЛОВ НА ФАНТОМИ

ЗА СПАС ОД ИЗБОРИ

Давеникот се фаќа за сламка, а СДСМ за фантоми. Би биле и вонземјани, само ако тоа значи одложување на изборите. Меѓународната заедница одамна е на списокот на непрежалените љубови, а првата љубов не е шега. Реално, партијата боледува од нереална фантазма, а уште поверојатно болеста се вика изборифобиа. За нивно одолжување, пак, ги измислија фантомите. Создадени од раководство на партија со фантомска програма...



Пишува |
Љујчо Џеџановски

Б оливудската продукција од „Павел Шатев“ ни донесе и ново сиже. Очекувано. Оно-матопејата „тик-так, тик-так“ со која лидерот ги најавуваше петардоидните бомби, сега јасно ја одзема секоја измината секунда до непосакуваниот момент на соочување на 5 јуни. Паничниот страв од избори зазема алармантни размери на епидемија кај поширокиот круг на врхушката и ги натера на уште една „голема лага“. Можеби и најголема. И додека Гебелс се превртува некаде во територијата на источна Германија, изборифобијата во СДСМ резултираше со нова атака врз сетилата и интелигенцијата на граѓаните, зачинет со наводен наплив на фантоми. Благодарение на нивните неинвентивни медиумски стратегии, државата сега се соочува со имагинарен наплив на сефите измислени ликови. Нова илузија на јуришниците, но уште една за внатрешна употреба. За нивна жал, едно од значењата на поимот фантом е токму илузијата. Нашиве извртувачи спонзорирани од стран-



ски фондови, можеби, и се мајстори на илузијата, но сигурно не во Македонија. Од друга страна, неприспособеноста на пристапот кон ова поднебје и народ ве наведува на мисла – дали стратезите познати по квалитативот целосна мрзливост и овој пат само буквално препишале нечиј труд, или, сепак, поверојатно – фамозниот надворешен „чадор“ ја диктира и тактиката на СДСМ? Како и да е, нова „статива“. Нарачана небулоза за фантоми во земја од два милиона жители, каде кога одите на гласање знаете барем тројца од членовите на избирачкиот одбор?!

А и тие вас. Проблем, ама голем. Едноставно, приказка за земја во која фантомите не минуваат...

ЧУДНИТЕ КОИНЦИДЕНЦИИ ВО ВОКАБУЛАРОТ НА СДСМ

Македонија се навикна на интересни коинциденции. Живееме во држава во која веќе не е чудно што вокабуларот на лидерот на опозицијата и на една обвинителка, макар била и специјална, во целост се поистоветува. Се навикнавме и тој да нарачува, а таа „специјално“ брзо

да го реализира бараното. Отрпнавме и на фактот што сосема „случајно“ и двајцата не признаваат ниту една институција на системот. И ред други работи или т.н. коинциденции. А сите знаеме дека, особено во политиката и во правото, тие не постојат. Ниту смеат да постојат, затоа што така би биле стихијни. Или би личеле на СДСМ и на СЈО?!

Една, најнова, коинциденција ги навредува сетилата. Сите пет. Кај некогаш и шест, нели... Се работи за евентуален или, подобро кажано – посакуван број фантоми од СДСМ. Во првичните, целосно неаргументирани информации, партијата и нејзините медиумски пера (кои сега добија нови „независни“ три милиони и триста илјади американски причини за да се покажат во уште полошо и поантационална светлина) излегоа со бројка од неверојатни 500.000 фантомски гласачи. Ги демантираше и ДИК, но тоа не го спречи ниту Заев, ниту неговите „професионални“ медиуми на сите свона со денови да зборуваат и да пишуваат за смешни половина милион фантоми во држава како Македонија. Само за доближување на големината на лагата – според одсвот, ова налага дека речиси секој втор гласач на минатите избори бил фантом?! Или со вокабуларот на стриповите – не Фантом, тука ни магионичарот Мандрак не би им помогнал. За разлика, пак, од социјалдемократските црни филмови во низа, и двајцата наведени ликови се позитивни јунаци од стрип-културата, настрана отелотворени од еден единствен автор. Веројатно, во далечната 1934 година Ли Фалк не очекувал дека неговите Мандрак и Фантом ќе бидат толку посакувани од една опозициска структура на Балканот. Осумдесет и две години потоа, инвентивните социјалдемократски јуришници, застанати на четивото за Зоки Поки, натежнаа со желба за фантоми, замислувајќи се волшебници што со помош на општонародна хипноза во стилот на Мандрак ќе успеат да го подигнат



мртвиот рејтинг на возљубената партија. Индикативноста на желбата за бројот на измислените ликови лежи токму во конкретната бројка, кои ги извади на виделина нивните скриени маки. Стартуваа со 500 илјади, речиси толку колку што освои противничката партија на последните избори во 2014 година.

„ФАНТОМИ“ - НОВ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ ТЕРМИН ЗА НАРОД

Дали оваа желба наведува на фактот дека за СДСМ сите овие гласови се фантоми, или, пак, тие потсвесно посакуваат да бидат такви. Не им е лесно, се соочуваат со народ – фантом, со кој тешко која партија би се соочила, нели. Па, макар, била и под „чадор“. Најлесно би им било тие гласачи едноставно да не постојат, да ги нема. Тоа во многу нешта би им ја олеснило работата во патолошката потреба за враќање на власт и би ја поедноставило математиката. Во превод, би ги спасило од најголемата мака, страшниот чин што надвисна над нив и нивното политичко битисување. Создавање програма. Конечно...

Вака, пак, во манирот на нивните љубени стратегии и претседателски лузери како Фрчкоски, Пендаровски (кој сè уште се води како непартиски кандидат?!), и дузина други советодавци како „невладините“ Најчевска, Милчин и целосно „професионалните“ Геровски, Тричковски и други социјалдемократски



чеда преполни со омраза, кои народот го поистоветуваат со стока и со овци, го сместуваа во трла и во кафези и какви ли не институции, сега по ново – неподобните ќе ги прогласите за фантоми. И точка.



РЕАЛНОСТ: ПАРТИЈАТА БОЛЕДУВА ОД ФАНТАЗМА

Партијата, со очигледно одобрение од врхушката, одамна милува да генерализира и наметнува имиња, кои нивните „независни“ пера (во нивните кругови под независност се подразбира да те плаќа субјект надвор од македонската почва, т.е. Сорос, УСАИД, Шведска, Холандија итн.) со невидена леснотија ги прифаќаат и со силна упорност ги применуваат. Така, не би зачудило доколку нов поим за сите тие што не гласаат за нив и не ги споделуваат нивните нелогични ставови за и околу државата биде, едноставно, фантоми. Па и за алиби, не би било лошо – „не победија фантоми!“

Од друга страна, дејствувањето на македонската опозиција, за жал, одамна личи на постојан лов на ве-

штерки, чин што од зачетокот до денес вклучува создавање паника, масовна хистерија и јавно линчување. По историско правило, сето тоа се прави врз погрешни личности. И додека предводникот на ловот, олицетворен во ликот и во смоквите на Катица Јанева, се мисли дали пропуштила да омаловажи и непризнае некоја македонска институција и засилено се подготвува да го врати во владение вавилонскиот „Законик на Хамураби“ од 18 век пр.н.е., кој наложува: „Тој што прави и фрла магии треба да се однесе до светата река и таму да се потопи. Ако се удави, човекот против кого е правена магијата да ја преземе неговата куќа“, СДСМ во очекување на неговите наредени дејства се повеќе ја открива генезата на оваа слабост кон фантомите.



Вистинскиот проблеме со наведениот и толку користен поим е што партијата боледува од фантазма, психосоматска манифестација, која, всушност, е мирисна халуцинација. Факт е дека во СДСМ одамна смрди, но фантазмата е целосна спротивност на мирисната илузија, која претставува погрешна интерпретација на физички стимул. Во овој случај, се работи за перцепција на мирис без никаква реална или физичка основа за него. Во нашиот случај, СДСМ во својата фантазма насетува мирис на победа на избори, кој постојано во секоја изјава го пропагираат неговите експоненти. проблемот е во временската категорија, која не означува сега туку неопределена иднина. Во стилот „ќе ти ги вратам парите во вторник“. И така, ги измислија фантомите. Но и тие не се случајни. Ги измисли раководството на партијата со фантомска програма... ■



КОСТОВ: ФАНТОМСКИОТ НОВОГОВОР НА ЗАЕВ И НА ДРУЖИНАТА!

Од СДСМ прво ги добивме фантомските гласачи, кои еве полека, ама сигурно се претвораат во вистински фантоми, кои, наводно, за време на избори шетаат и гласаат на повеќе места, вели колумнистот и поранешниот обвинител Сотир Костов, кој смета дека тие, навистина, сакаат оваа нивна измама да прерасне во урбан мит.

КОСТОВ: Не знам, можеби веќе е и тоа, ама мене сето ова повеќе ми личи на измамнички и до максимум ступиден мит. Никаква логика не може да го објасни барем малку, што ќе рече толку е апсурден, што повеќе од сè е нестварен. Деновиве јас навистина се обидувам да навлезам во етимологијата на поимите „фантоми“ и „фантомски гласови“, и за тоа го повикувам на помош Арсен Лупен (Arsen Lupin) или Фантом (Fantomas). Да се потсетиме, оваа фантозна личност е главен јунак на тривијалната книжевност и авантурист, вагабонд и измамник на третокласната филмска индустрија. Се секавате, тој сакајќи да постигне некоја криминална замисла, го прикриваше својот идентитет. Е сега, според Заев и компанија, во РМ прво имаше 500.000 граѓани избирачи, кои не биле тоа, туку фантомски гласачи, кои гласале по неколку пати на различни избирачки места и, според новоговорот на Заев, тие биле фантоми. Замислете, вистински фантоми во 21 век, во Македонија. Ова е изборно и гласачко послание според Заев. Јас ова можам да го разберам само на еден начин: Сотир Костов треба да има, да речеме, три лични карти на три различни адреси, еве во три различни општини, со исто име, или различно, но со иста слика. И тој и таков Сотир Костов на денот на изборите оди и непречено од никого гласа на три различни места и, оп, ете ти фантомски гласач, кој со тек на времето прераснува во фантом. И сега одиме по ред: доколку Зоран Заев, или специјалната Катица најдат три лични карти не на Сотир Костов, туку на кој било граѓанин во РМ (со податоци како што објаснив), јас сечам јазик и веќе никогаш не можам да го критикувам двоецот без кормилар Заев и Катица. Одиме понатаму. Доколку по некој случај се пронајдат граѓани со такви лични документи и се потврди дека тие гласале, барем во едни избори, на начинот како што го опишав, тогаш, Заев во својство на агитпроп комесар нека потпише налог казна, главата да ми ја отсечат, а Катица, како средновековен инквизитор, нека ја изврши казната бидејќи јас тоа го заслужувам, во смисла има гласачи фантоми, а јас не го признавам тоа. Арно ама, ако не најдат такви докази, тогаш најмалку што треба да направат е: Заев да престане да

ја дестабилизира Република Македонија и веќе да не ги малтретира граѓаните на нашата напатена држава од такви недоквакани типови како него. А, не ја заборавајќи Катица. Па не е легитимно, специјалната да ја заборавајќи. Таа, како примерна дама треба да вети дека веќе нема да треска глупости за тоа дека пратениците во Собранието се нелегитимни, дека Уставниот суд е нелегитимен и дека претседателот на државата бил нелегитимен. И од Катица да е, многу е.

А сега еден мал приказ како се движел бројот на запишани граѓани во единствениот избирачки список на РМ: - Во 1990 година во Избирачкиот список има 1.339.021 избирачи, а дополнително беа запишани уште 113.051 избирачи; - Во 1996 година Избирачкиот список има 1.423.020 избирачи, и плус гласале 75.633 избирачи со лични карти; - единствениот избирачки список во 2000 година има 1.643.859 избирачи (од оваа година имаме ЕИС); - Во 2005 година во ЕИС има 1.711.293; - Во 2009 година ЕИС има 1.792.082; - во 2013 година ЕИС има 1.743.403.

Забелешка: Од 1996 година до 2009 година ЕИС се зголемил за 296.794 избирачи. Од 2009 година до 2013 година ЕИС се намалил за 48.679 избирачи!?

„И сеа шо праиме?“ - Би прашал Бране Црвенковски. За да има фантомски гласачи, бројот на гласачите треба неизбежно да се зголеми. Еве, за периодот во тие курвински и незаконски снимани телефонски разговори, каде што се споменува 2013 година, работите стојат поинаку. Имаме намалување на бројот на избирачите! Кој тука е дунстер, а кој лејка? Извини Пиги и прости ми Боже, ама морално беше!

И ајде на крајот да бидеме сериозни, како што прилега на актуелниот момент и на ситуацијата: Заев да престане да користи такви евтини филмски трикови и здодевени прозни бајки и фантазии. Не му прилега на иден премиер (извинете, ама тој така изјави, дека по 24 април, ќе го нема Заев градоначалникот, туку ќе сме го добиле Заев премиерот) на приватните личности да им го одзема граѓанскиот статус и да ги прави некакви си фантоми. Срамота е бе луѓе! А Катица? Крајно време е да сфати дека таа како специјален јавен обвинител не е Робинзон Крузо и не живее на пуст остров. За почеток, нека го запознае Петко, кој, сигурно, ќе ѝ каже да ја батали јаловата политика и, конечно, да почне да се занимава со јавнообвинителска работа, т.е. откривање сторители на кривични дела, за што, впрочем, и ја избраа или именуваа. И немој сега и мене да ме подбере за тоа нелегитимноста, на пишувањето.



СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ претседател на ГРОМ

На овие избори ќе се судрат два моќни концепти: едниот е самостојна независна суверена Република Македонија која се грижи за своите граѓани, за развојот на институциите и за нејзината меѓународна афирмација; и вториот концепт е да се дојде до победа и Македонија да се даде на странците

АКО НЕМА ИЗБОРИ НА 5 ЈУНИ, ГРАЃАНИТЕ ЌЕ ИЗЛЕЗАТ НА УЛИЦА

Разговараше | Наум Сџоилковски
Фото | Александар Ивановски

Очекувате ли избори на 5 јуни?

ЈАКИМОВСКИ: Очекувам, во спротивно, тензиите се големи и граѓаните ќе излезат на улица. Избори мора да има, никој повеќе не може да калкулира. Сите маски, сите лаги паднаа во вода, видовме дека од 500.000, па на 150.000, се спуштивме на 89.000 гласачи кои треба да се проверуваат, мислам дека веќе нема каде да бегаат и да одлагаат сите оние што одлагаа со избирачкиот список.

Го спомнавме избирачкиот список, чистењето, имавте прогноза за чистењето?

ЈАКИМОВСКИ: Јас од пред месец и половина знам дека проблематични ќе бидат околу 86-87 илјади. Излегоа 89.700 гласачи. Тие со носот забиен во избирачкиот список дојдоа до истата бројка, па зошто овие пет месеци се тресеше државата за нешто што приближно сите го знаевме? Избирачите што ќе ги проверуваат се главно од албанска националност.

Да расчистиме - нема 150 илјади. Доаѓаме на половина, а од таа половина сега ќе се констатира колку се во ред и ќе видите дека на крај ќе останат околу десетина отсто проблематични, а тие десет отсто со ново чистење ќе се сведат на минимум.

Избирачкиот список се чистел и претходно.

ЈАКИМОВСКИ: Пред секои избори ние, политичките партии, плаќаме по 150.000 денари и го добиваме избирачкиот список, си ги проверуваме своите членови, симпатизери и гледаме дали има нешто сомнително. Огромно прашање е како во пет изборни циклуси, секогаш СДСМ го добила списокот и никогаш не нашол забелешки, односно немало вакви аномалии какви што сака тој да прикаже. Сега наеднаш излегуваат аномалии. ГРОМ веќе посочи дека оној список што се даде во јавноста не е вистинскиот список, туку е манипулативен избирачки список со кој се сакаше да се создаде еден привид што не им успеа. Тоа е евидентно, и од тие причини СДСМ и не го чисти списокот секој месец, за да трае сè уште фамата дека избирачкиот список не е чист.

Никој во оваа држава не ги прашува Виолета Дума, Александар Новаковски, Борис Кондарко, или Рилковски, „Што правевевте сите овие девет години во таа ДИК внатре“, 1.300 евра плата имаат.

Како може сега некој од вашата партија да каже дека вашата работа не била валидна, дека вие ништо не сте работеле досега?

Колку чистењето на списокот отвора нова можност за компликување и за натамошна црна кампања на опозицијата?

ЈАКИМОВСКИ: Не може. Тоа ќе биде сведено на минимум, на некои 10-15 илјади, што значи дека нема теоретска шанса. Јас гарантирам дека со нови проверки тие ќе бидат занемарливи.

Вие бевте член на СДСМ. Дали некогаш се размислувало за „влада во сенка“? Еве, се отвори можност да се партиципира во власта, па седна Спасовски како министер за внатрешни работи.

ЈАКИМОВСКИ: Се зборувало за тоа многупати, но не се одело на тоа затоа што ќе се испотепаат внатре. Тоа значи дека оној што би ставен како министер во сенка и сите негови ривали во партијата ќе се налутат, и ќе почне онаа стара сдсмовска навика да се оговараат и да се оцрнуваат и сопствените луѓе. Се почнува со црна кампања

СТЕВЧО ЈАКИМОВСКИ



декларација со која ни стави брана да менуваме име, да менуваме знаме, и уште еден куп услови со кои нè блокираат на патот кон меѓународната афирмација на Република Македонија. Но за среќа, тогаш државата имаше водство кое знаеше да го менаџира тоа, па од таа Лисабонска декларација целата енергија се насочи кон ООН каде што Македонија стана меѓународно призната држава. Второто удирање по глава беше во 2001 година.

Сега Македонија покажа дека може да функционира без ММФ, покажува дека може без странските невладини организации. Македонија покажува дека може сама да заработи, да произведе, да продаде надвор, нејзината економија се стабилизира. Овие тешки економски услови таа успешно ги преброди и почнува сè повеќе да се вклучува во меѓународната поделба на трудот. И веднаш доаѓа ново удирање по глава, тоа е ова што ни се случува од минатиот февруари наваму со помош на квислинзите од СДСМ.

внатре во партијата и додека да се дојде до победа, тој ќе биде поцрн и од ѓаволот. Нема шанси да се победи со тие луѓе, не од политичката конкуренција надвор од партијата, туку во партијата.

«Затоа ли од таа партија надвор излегува само барање за помош од меѓународната заедница, како една неоминлива мантра? Па има ли помош од неа?»

ЈАКИМОВСКИ: Граѓаните на овие избори треба да се судрат со два моќни концепти: едниот е самостојна независна суверена Република Македонија која се грижи за своите граѓани, за развојот на институциите и за нејзината меѓународна афирмација; и вториот концепт е да се дојде до победа и Македонија да се даде на странците, тие да управуваат со државата, тоа е концептот што постојано го бутка СДСМ. Ако не беше тој концепт, немаше да се случи територијалната поделба, или овие работи што ги имаме денеска.

Но, анализите покажуваат дека меѓународната заедница, по мене, не е од некоја помош туку напротив, секогаш кога Македонија ќе ја крене главата, тие нè удираат одозгора. Да потсетиме, Бадинтеровата комисија оцени дека само Македонија и Словенија исполнуваа услови од СФРЈ за самостојност. Таа иста меѓународна, односно европска заедница, ја донесе Лисабонската

го водеа зад себе, што го водеа на прошетки, крајно неорганизиран. Тие не можат да сфатат дека ГРОМ е организирана политичка партија.

Имаме докази, и видеоснимки и слики, дека нашата бина е таму каде што сме побарале согласност. Имам доказ и дека сме имале телефонски разговор со Спасовски. Тие не ни одговорија каде да поставиме бина. Второ, во врска со граѓаните што беа околу Уставниот суд, кој тврди дека тоа се граѓани од оној собир кој што го организиравме? Трето, побара ли некој да се тргнат тие граѓани? Четврто, дали тие дојдоа, а граѓаните не сакаа да се тргнат? И петто прашање е дали имаше каков било физички контакт, насилство или што било.

Последно, да го прашам министерот за внатрешни работи, зошто тој дозволува да има луѓе што го блокираат Уставниот суд? Негова задача е да го штити Уставниот суд, да обезбеди непречена работа на уставните судии.

Ние му поднесовме кривична пријава затоа што тој си правеше приватна забава што ја нарекува протест на која и самиот учествува.

Употреби и дел од јавната безбедност, употреби и цивилни лица од полицијата и од државната безбедност. Ја употреби и Единицата за брзо распоредување со хермелини со тешко вооружување, на хермелините под церадите имаше поставено митралези. А тоа чини пари, неколку стотици илјади евра. Да не зборувам што со неговото присуство како министер предизвикува општа опасност.

Може ли министерот да претпостави што ќе се случеше ако решеше да влезе во Уставниот суд? Полицајците ќе го запираа? Тој опиен од масата, можеше да влезе во судот. Полицајците ќе го тепаа, ќе бранеа, немаше да дозволат да влезе во судот? Има ли посмешна ситуација?

«Што всушност се случуваше пред Уставниот суд, што се покажа, што се доби и што се загуби?»

ЈАКИМОВСКИ: Ние имавме мирен собир на граѓаните и тие треба да знаат дека секогаш кога некој повикува на насилство против институциите во Македонија, секогаш има граѓани кои ќе им се спротистават.

Тие велеа дека ќе го палат Уставниот суд, ќе тегнат за уши и ќе фрлаат низ

прозорци. Имаше граѓани кои не го дозволуваат тоа и нема да го дозволат. И нареден пат треба да знаат дека кога ќе сакаат да организираат протест, треба да си кажат дека тоа ќе биде мирен протест каде што ќе си го изразат својот револт - ако има револт, но дека обиди за влегување во институциите и попречување на работата на надлежни службеници е недозволиво. Како може некој да му забрани на Уставниот суд да носи одлуки?

Тоа требаше да отвори нова врата, да отвори ново поглавје во македонската историја. Тоа значи дека овие што ги судат за Смилковско Езеро (нели има приказни дека се осудуваат тие што ги убија децата, но убијците не се овие обвинетите), ова требаше да отвори врати, да се соберат граѓани да влезат во Судот и да не се донесе одлука за Смилковско Езеро. Да не се донесе одлука за терористите што влегоа во Куманово.

И таа нова врата ќе предизвикаше институционален хаос. Па следно требаше да влезат 15 до 20 илјади мигранти преку границите, онака како што се обидоа да им даваат маршрута од каде да влезат, па да настане хаос во Македонија. Тогаш би дошле странците и би се правело широка коалиција. Значи, комплетно сценарио кое очигледно им пропадна.

Државата не е држава само по себе, државата се институциите. Ако ние си ги газиме институциите, како ќе имаме држава? И тоа е тезата што ја има СДСМ, а за жал гледаме дека ја продолжува и Катица Јанева.

Пазете, највисокиот орган во државата, Парламентот, таа не го признава. Претседателот не го признава. Таа жена од обвинителка се претвора во судијка. Веќе има пресудено кој е легитимен, а кој е нелегитимен во оваа држава. Практички, низ неа зборуваат Зоран Заев и СДСМ. Тој не ги признава судовите, не признава ниедна институција, а истото тоа го прави и Катица Јанева.

«Катица Јанева е производ на политички договор со помош на странци. ЈАКИМОВСКИ: Пополитичка институција од СЈО не постои. За да се формира СЈО и за да биде избрана Јанева, мораше да се сложат четирите политички лидери. Секоја политичка партија внатре си протна два до четири обвинители, значи пополитички орган - здравје. А од каде дојде тоа Обвинителство?

Од она Обвинителство за што тврде-вме дека не чини, дека е неспособно и дека не го признаваме. Значи од лошо Обвинителство избравме лоши обвинители кои треба да го спроведуваат овој циркус.

Има ли логика каква глупост се направи? Затоа ГРОМ не ги признава СЈО и Договорот од Пржино. Тоа комплетно е со фабричка мана во уставната подлога. Законот и начинот на кој е избрана Јанева се неуставни.

Логички беше ако сакаме нешто, да се истера еден процес во постојното обвинителство, со некои меѓународни експерти од таа област, и тој ќе беше многу поквалитетен и ќе ѝ даше една стабилност на Република Македонија.

Сега се направи хаос, еден ад-хок политичка институција, која гледате дека од ден-во ден прави сè поголеми циркуси.

Јас не верувам дека член на СДСМ не се срами од изјавата на Јанева „јас не ги признавам, тие се нелегитимни“ и така натаму. А сите во оваа држава треба да ја почитуваат неа, и таа да бара каде да прати допис, сите во несвест да паднеле, да ѝ одговореле веднаш, да ја услужеле, а таа покажува непочитување кон оние што ја избрале.

Ако тие се невалидни, како е таа поставена и како потекнува од невалидна институција?

«Очекувате ли „напад“ од СЈО кон ГРОМ заради вашите настани против СДСМ, ако таа е политичка алатка? ЈАКИМОВСКИ: Свети Катица Јанева нека биде, ГРОМ нема да молчи ако некој не е во право. Ќе излезе ли некој да каже дека СЈО е институција со фабричка мана, против законот, да демантира дека Јанева го извалка овој процес? Граѓаните на Македонија од неа бараа објективност. Не постои граѓанин кој не сака да ја дознае вистината дали Груевски е криминалец или не, кој ги правел снимките, дали Заев е криминалец или не е. Тоа сакаат да го знаат членовите и на СДСМ и на ВМРО-ДПМ-НЕ. Впрочем, и јас сакам да знам, затоа што коалицирам со Груевски.

А таа, наместо да се постави крајно неутрално во оваа ситуација и да утврди што е што - ако има докази за одредени лица да ги процесуира, ако нема, чесно да каже дека нема докази, гледаме дека од ден-на ден сè повеќе се вплеткува во политиката.

Како може Катица Јанева како претставник на еден од највисоките правосудни органи, како обвинителка, како професионалка, да учествува во изигрување на судството со одолговлекување на рочиштата во процес во кој е обвинет лидерот на опозицијата? И таа во тоа асистира со приказните дека подготвува свадби, или дека ќе биде верски празник Велигден и така натаму, сè со цел да се пролонгира судењето од јануари до мај. Што зборува тоа за кредибилитетот на еден човек?

«Почнаа во јавност да се појавуваат нелегално снимените разговори и тоа крајно приватни разговори. Се плашите ли вие од таков случај?»

ЈАКИМОВСКИ: Апсолутно не. Предупредивме дека последиците од ова што го прави СДСМ ќе се чувствуваат во следните десет години. Мислам дека овие последици ќе завршуваат и со убиства. Гледате дека навлегуваат во интимата на луѓето, растураат семејства. Мислам дека на крај ќе имаме и такви епилози. Ќе имаме и уцени и рекет. Но ако сме држава, кога ќе завршиме со овие работи...

«Но тоа беше работата на СЈО.»

ЈАКИМОВСКИ: Да, првата работа што ја барам од СЈО е да каже кој снимал? Дали се снимките однадвор или однатре, или дел се однадвор, дел однатре? Кој ја злоупотребувал својата функција? Ако не снимале однадвор треба да ги прашаме службите што спиеле? А ако се однатре, кои се чекорите што треба да ги преземеме за да не се повтори?

Никој во оваа држава не ги прашува телефонските компании како дозволиле да не нè заштитат, кој сака да ги снима нашите разговори? А тешки милиони земаат од овие граѓани.

И никој не сноси последици.

Никаде не слушнавме за веродостојноста на овие снимки, дали се пратени во некоја светска лабораторија, за да кажат дали се автентични.

Овој процес ќе имаше една многу поголема смисла ако се одеше во една стамена временски пролонгирана постапка, каде што Обвинителството на мира ќе ги утврди индициите, ќе ги провери фактите, ќе обезбеди докази и ќе ги процесуира до судството, отколку вака, да се бара од него наврат-нанос и да се прават огромни грешки. ■



ВМРО-ДПМНЕ СО ОТЧЕТ ПРЕД ГРАЃАНИТЕ

ОТЧЕТН

3.500 ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРО УТРЕ

Тешко е на неколку стотини страници да се каже и да се покаже што сè е направено, но едно е важно, а тоа е фактот дека најголем дел од тоа што е ветено е остварено или почнало да се остварува. Има и многу работи што не се ветени, а се остварени по барање на граѓаните во текот на мандатот – рече Груевски

Реализирани проекти, спроведени реформи, конкретни мерки и дела – ВМРО-ДПМНЕ даде отчет за тоа што го има сработено за време на своето досегашно владеење. Велат зад ВМРО-ДПМНЕ стојат проекти, наспроти деструкцијата, дивеењето и хаосот на опозицијата.

Што направи ВМРО-ДПМНЕ за време на својот мандат? Одговорот беше даден на маратонскиот отчет на партијата пред 10 илјади публика и стотици илјади што можеа да го следат настанот на интернет.

– Ветеното, сработеното и отчетот, посветената работа за подобрување на животот на граѓаните и исполнувањето на ветениот збор не прават поинакви од другите. Ете тоа не прави поинакви од другите. Вредноста во политиката не треба да биде тоа што ќе го кажат политичарите, туку тоа што ќе го направат тие за народот, за граѓаните, за државата. Делата треба да зборуваат за нас, а не нашите зборови. Дадениот збор за нас во ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „За подобра Македонија“

претставува завет пред нашите граѓани, а токму делата сведочат за тоа – порача лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, во обраќањето на презентацијата на отчетот за сработеното во изминатите години.

Тој се осврна на своите политички противници. Вели, делата се тие што ја прават ВМРО-ДПМНЕ поинаква од другите политички партии, кои, како што вели, само ветуваат и никогаш не испорачуваат резултати.

– Резултатите преточени во дела не прават поинакви од другите. Тоа што ние го ветуваме е реално и остварливо. Отчетот е доказ за тоа. Тоа што нашите политички опоненти го говорат се најчесто празни зборови и многу често не-реални ветувања. Затоа и не може да им се верува. Нашиот народ е мудар и добро знае зошто гласа за нас и што е разликата меѓу нас и нив. Трудот, посветеноста, рабо-

тата, држењето до дадениот збор, нас не прават поинакви од нашите политички противници, особено во едни многу сложени околности какви што имавме кога правеа сè за да не дефокусираат, да не оцрнат, да не оддалечат од тоа за што сме избрани од вас граѓаните на фер, демократски и на легитимни избори во Македонија – истакна Груевски во обраќањето на почетокот на промоцијата на отчетот.

Тој не ја криеше својата сигурност за убедлива победа на следните парламентарни избори. Вети создавање реформи, проекти, мерки и дела што ќе го подобрат животот на сите граѓани во Македонија.

СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

Денес луѓето лесно можат да направат споредба како било некогаш, а како е денес. Нашата работа донесе нови работни места, чишто

број на новоотворени работни места достигна 150 илјади. Од 560 илјади вработени до повеќе од 710 илјади вработени во Македонија – посочи Груевски.

Вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрски го нагласи порастот во економијата и покрај кризите со кои се соочуваа светот и Европа. Македонија оствари просечна стапка на пораст на економијата од три проценти во периодот од 2007 година до 2015 година, што претставува четврти резултат во Европа. Тоа, според Владата, се должи на намалувањето на даноците, намалување на невработеност и на подобрените услови во економијата за водење бизнис.

Статистиката вели дека за време на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ се отворени 150.000 нови работни места, а само последниве две години се вработени 28.293 лица. Преку мерката

за млади, која почна од март 2014 година, а заврши на 14 март оваа година се вработени 12.200 млади лица во 5.290 компании.

Една од причините за големиот број нови вработувања се странските инвестиции. Изминативе 10 години збирно во Македонија како странски инвестиции се вложени 2,6 милијарди евра. Вкупниот извоз од технолошко-индустриските развојни зони достигна една и пол милијарда евра, што е висок скок ако се земе предвид извозот во 2009 година кога изнесувал само 22 милиони евра.

Во моментот во зоните активно работат 23 компании, кои имаат отворено 5.300 работни места. До крајот на годината, според Владата, нивниот план е да додадат уште дополнителни 1.800 работни места, или 7.100 луѓе во компаниите во зоните што во моментот



се таму присутни. Германскиот инвеститор „Маркарт“, фабрика за автомобилски делови, зема две нови локации во Велес. Фабриката на германски „Дрекслермаер“ во Кавадарци најавила 4.000 нови вработувања, каде што сега работат 6.000 луѓе, фабриката на „Ван Хол“ има план да вработи уште 400 нови лица.

„Гентерм“, една од водечките американски компании во снабдување компоненти за автоиндустрија, која забрзано го гради својот погон во зоната во Прилеп, веќе има вработено 350 луѓе, бизнис-планот наведува дека ќе вработи 2.000 луѓе. „Костал“, една од водечките германски компании, главни снабдувачи за електроника во автоиндустрија, во зоната во Струга најавува 1.000 директни вработувања, плус индиректни вработувања.

ПОДДРШКА НА ДОМАШНИ КОМПАНИИ

Силниот економски пораст е директно поврзан и со поддршката за домашната економија. Значајна поддршка, според власта, е намалувањето на даноците и на царинските давачки, како и другите сегменти поврзани со регистрацијата и со правењето бизнис. Поради тоа, Македонија е лидер во светот по најниска даночна стапка според „Бизнис инсајдер“ со стапка што ниедна друга земја во светот ја нема.

- Во 2009 година воведуваме 0 данок за нераспределена добивка од плаќање данок. Годишно меѓу 80 и 100 милиони евра остануваат кај фирмите. 480-500 милиони евра место во буџетот останаа во македонските фирми. 173 ми-

лиони денари меѓу 2007 година и 2015 година се капитални инвестиции. Три милијарди евра капитални инвестиции што помогнаа да се создадат работни места за македонските градежни компании, малите индустрии и слични дејности. Во 2014 година е намален ДДВ за училиштен прибор, бебешки производи и за добиточна храна и за животни. Овие мерки ги ветивме во 2014 година и ги реализиравме веднаш – рече Ставрски.

ЗГОЛЕМЕНИ ПЛАТИ И ПЕНЗИИ

Платите на просветите работници се во постојан пораст, при што најниската плата од 2006 година до денес е зголемена за 119 проценти кај просветните работници, а највисоката за 67 проценти. Решен е статусот на професионалните војници. За пензионерите просечната пензија е зголемена за повеќе од 70 проценти, а најниската за повеќе од 90 проценти. Преку 300.000 пензионери ќе добијат ново покачување на пензиите од септемвриската пензија. Македонските пензионери земаат највисоки пензии во регионот. 32.600 пензионери го искористиле проектот за бесплатна бањско-климатска рекреација, а 11 милиони денари заштеда за пензионерите со бесплатниот железнички превоз.

КОРИСТ И ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Користа од политиката на ВМРО-ДПМНЕ, беше посочено на отчетот, ја почувствуваа и земјоделците преку обезбедената земјоделска поддршка во износ од една милијарда и 55 милиони евра, насочени кон нив. Земјоделската поддршка ги опфаќа и младите

земјоделци што почнуваат да се занимаваат со земјоделска дејност со финансиска поддршка во висина од 600.000 денари. Од 2012 година до крајот на 2015 година се склучени 168 договори во вкупна вредност од 90.450.000 денари.

Со субвенциите се зголемува вкупното производство и е зголемен извозот. Во 2015 година извозот на земјоделското производство изнесува 487 милиони евра, додека во 2006 година беше 318 милиони евра. Извозот на храна е двојно зголемен меѓу 2006 година и 2015 година, извозот на вино е зголемен, извозот на тутун е зголемен.

РЕШЕНИ МНОГУ СТАНБЕНИ ПРАШАЊА

Еден од суштинските проекти за ВМРО-ДПМНЕ е проектот „Купи кука за млади“ преку кој сите млади лица до 35 години може да дојдат до сопствен дом со државна помош. Проектот, „Купи кука, купи стан“, пак, се реализира подолго и само во последните две години има 600 апликации, односно 600 граѓани добиле кука или стан. Биле одобрени 21 милион евра станбени кредити во овие две години.

Во изминатите години се изградени 1.050 комерцијални станови, а во иднина ќе се изградат уште толку.

Преку 147 илјади објекти се легализирани. Секој граѓанин што има легализиран објект, односно објект со имотен лист, може да доградува, односно да надградува до 10 метри и 20 сантиметри, тоа значи приземје, два ката и мансарда, без да чека да се смени урбанистичкиот план.

ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО

Груевски за време на отчетот посочи дека оваа Влада покажала како треба да се унапредува здравството со изградба на болници, клиники, набавка

двојки во периодот од 2010 година до 2015 година, добивајќи ваучер од фондот за да добијат принова. Државата за овие мерки издвоила преку шест милиони евра и ги исплатила изминатите години.



на огромни количини медицинска опрема во износ од преку 100 милиони евра, но и со едукација на најновите методи за дијагностика и на најновите методи за лекување различни болести. Дел од тоа што е направено е изградбата на клиничката болница во Штип со инвестиција од 56 милиони евра, ПЕТ-центарот вреден една милијарда денари, се гради и „Свети Еразмо“, инвестиција вредна 215 милиони денари. Инсталирани се 11 мамографи во повеќе градови. Повеќе од 2.200 здравствени работници се едуцирани во реномирани медицински центри, во универзитетски клиники во повеќе земји во Европа, Сад, Кина, Јапонија, Австралија, во рок од четири години се намалени цените на преку 4.700 лека во Македонија...

Проектот „Рурален доктор“ овозможи во 309 населени места да се отворат 309 пунктови и да се посетуваат 538 населени месат каде што граѓаните немаат доктор. На овој начин покривме територија во која живеат 360.000 жители - истакна министерот за здравство Никола Тодоров.

Бесплатното вонтелесно оплодување го искористиле околу 6.000

ЗНАЧАЕН БУЏЕТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Буџетот во образованието е го зголемен за 72,3 проценти. Спроведен е концепт на бесплатно образование – односно бесплатни учебници за сите ученици во основно и во средно образование, за што досега се вложени повеќе од 40 милиони евра. Обезбеден е бесплатен превоз за учениците што посетуваат училишта што се оддалечени повеќе од 2,5 километри од нивните домови. Досега се изградени 74 нови училишта, а околу 400 се темелно реконструирани. За оваа година е планирано да се заврши со изградба на две нови училишта, почнување шест нови училишта, 60 училишта ќе бидат темелно реконструирани. Досега се изградени 51 училишна спортска сала, годинава ќе завршат со изградба девет, а ќе почне градба на нови девет.

Во буџетот на Министерството за образование и наука се обезбедени вкупно 688 милиони денари за исплата на ученички и на студентски стипендии. За споредба, во 2005 година, годишната сума што се издвојуваше за оваа намена изнесуваше 235 милиони денари.

Инвестирано е во спортски објекти. Само во 2015 година се изградени 56 спортски објекти низ целата држава или, во просек, еден спортски објект неделно. Од 2006 година досега се изградени вкупно 222 спортски објекти во целата држава, за што се потрошени 43 милиони евра.

КИЛОМЕТРИ И КИЛОМЕТРИ...

Граѓаните добро знаат што значи да се обновува инфраструктурата. Градиме три нови автопатишта, изградивме 510 километри регионална и 750 километри локална патна мрежа – истакна Груевски.

Демир Капија - Смоквица е инвестиција од 210 милиони евра, се гради Миладиновци - Штип, се работи на Смоквица - Гевгелија, а Кичево - Охрид е најголемиот и најкрупен проект. Станува збор за инвестиција од 374 милиони евра. Според Владата, се работи за 142 километри нов автопат или 800 милиони евра директно средства за инфраструктура.

Се работи и на експресни патишта, Велес - Кадрифаково е во длабока фаза, Штип - Радовиш, Штип - Кочани, Ранковце - Крива Паланка, Прилеп - Градско, Охрид - Пештани или поточно 164 километри и инвестиција од преку 330 милиони евра директно во патна инфраструктура. Изградени и реконструирани се 510 километри регионална патна мрежа и 700 километри локална патна мрежа.

По 38 години во Македонија добивме нови товарни вагони и нови патнички возови. Железницата е подновена со 150 товарни вагони и шест патнички композиции.

Во изминатите години се инвестираше и во авиосообраќајот, каде што има голем скок - 20 евини летови и 35 достапни дестинации.

Пред вас денеска се наоѓа капитално дело, кое е компилација од нашиот труд во изминатите години, а се темели на дадената доверба од вас, од граѓаните, од народот, од поддржувачите на политиките на ВМРО-ДПМНЕ и на коалицијата „За подобра Македонија“ – истакна Груевски. ■

Рекоа, не порекоа

КАТИЦА
ЈАНЕВА

Сите институции се нелегитимни освен Специјалното обвинителство. Предметот „Титаник“ покажа дека сите избори од 2011 се нелегитимни, а со тоа нелегитимни се и избраните институции како што е Уставниот суд, Собранието и Владата, затоа би му порачале на Уставниот суд да го почитува Специјалното обвинителство.

ЕЛЕНА
ГОШЕВА

Никој во Република Македонија нема право да креира форма на противуставно и на противзаконско дејствување, со активности и со дејствувања насочени кон уривање на демократските вредности и правила на владеење, вклучително и со изјави од типот на негирање на институциите на државата, како што во последниот случај тоа го направи Катица Јанева со своите изјави, кои наликуваа на кампања, што е спротивно на нејзината улога во Обвинителството.

СОЛЗА
ГРЧЕВА

Катица да ја избе реме за Царица на Македонија! Само така ќе црпи легитимитет по наследство, а не како сега што ѝ го даде Собранието кое „не било легитимно“ и не го признавала. Не знам само дали го признава и буџетот од четири милиони евра за три месеци што ѝ го изгласавме ние „нелегитимните“?!

САМ СЕБЕ ГО УБИЛ



Фијат Цановски

Роден:
2.10.1960 година,
с. Окџиси, Сџируџа

Националност:
Торбеш

Образование:
маџистер

Бизнисменот, човек што е еден од првите што овозможија приватно образование во државата, го урна својот углед влегувајќи во политиката. Се чини се надеваше дека „бомбите“ му помогнаа, поради начинот на кој беа претставени некои работи, некои почнаа, слободно да кажеме, да го сожалуваа, но тој успеа и тоа да го урне. Со невинит елаборат сакал да ги впише во катастар дел од просториите на ФОН што неодамна ги промовираше. Се жалеше дека „режимот“ му уривал без основа. Но, порече. Очигледно, си има навика човекот да не ја кажува фактичката состојба. Па така, место точно, прецизно да ја утврди фактичката состојба, да ја прикаже таква каква што е

и да направи геодетски елаборат, геодетската фирма направила лажен геодетски елаборат препишувајќи го проектот таков каков што е во таа изведена состојба.

Не се работи за рекла-кажала. Ова го тврди првиот човек на Агенцијата за катастар, Славчо Трпески. Тоа е тоа што го утврдила инспекцијата... Утврдено е дека напишаното не соодветствува со состојбата на терен. Делови од објектот се погрешно прикажани, тоа што е на самото место не е прикажано во самиот геодетски елаборат. И сега повторно за глобата ќе биде виновен режимот - се заканува глоба во износ од 1.400 евра во денарска противвредност за трговското друштво, 875 евра во денарска противвредност за одговорното лице и 575 евра во денарска противвредност за овластениот геодет. Ајде сега сите на улица - Фијат да не плаќа казни, да прави што сака само затоа што е Фијат и затоа што е контра владата.

РЕКОА И:

- „Децава ни се сега заедно, утре може нема да бидат, нонстоп се караат. Те молам, во бизнис сум, не знам главата кај ми е. Еве следните избори нема, еве ако сакаш следните избори да ти потпишам кај сакаш нема да се кандидирам, на друг ќе ја дадам партијата, на кој сакаш. Дај ако треба да потпишам негде“. **(вели во разговорот Груевски, раскажувајќи му на Јанкиески што му кажувал Цановски)**
- Место точно, прецизно да ја утврди фактичката состојба, таква каква што е да ја прикаже и понатаму да го направи геодетскиот елаборат, тие, едноставно, направила лажен геодетски елаборат препишувајќи го проектот таков каков што е во таа изведена состојба. **(Трпески)**
- „Космос“ во согласност со законот за градење почна да се гради со одобрение за градба, но, за жал, во текот на градбата инспекторката кога отиде на самото место констатира дека објектот се гради спротивно на одобрениот проект, спротивно на архитектонско-урбанистичкиот проект и спротивно на деталниот урбанистички план, односно дека е дивоградба. Затоа и понатаму се пристапи кон соодветно постапување во согласност со законот на отстранување на објектот. **(Тони Трајковски, градоначалник на општина Гази Баба)**
- Кажувањето дека многу малку имало отстапување, дека објектот се уривал политички, не е точно, туку сите правни аспекти во случајот „Космос“ се во согласност со Законот за градење и сите судски инстанции во Република Македонија имаат потврдено дека објектот е уриван во согласност со сите позитивни законски прописи. **(Миле Јанакиески, поранешен министер за транспорт и за врски)**

Дека не е првпат Цановски да не ги почитува законите за градење потврдија и градоначалникот на општина Гази Баба и поранешниот министер за транспорт и врски, кои детално ги објаснија сите пропусти при градењето на „Космос“, како и одбивањето на Цановски да постапи во согласност со насоките на институциите. Објектот се градел спротивно на одобрениот проект, односно е дивоградба. Ама тој милуваше да каже дека сè е политичка одлука, политичка пресметка... Но, се чини, не е така, а и Фијат, очигледно, си има навика да прави поинаку од легалното.

А и тој што сакаше да го прикаже како жртва, го закопа. Заев, да се потсетиме, по објавувањето на „бомбите“ се извинуваше дека не сакајќи се протнал дел од разговор што не бил за пред јавноста и требало да „биде исечен“ со материјалите. Во тој разговор Фијат самиот си признава дека спорниот објект „Космос“ нелегално го градел и притоа се „пазари“ со премиерот Груевски да се „измазни“ работата...

Тоа е Фијат Цановски, човекот што менаџира приватни фирми во Р. Македонија и во странство уште од 1990 година. ■ (Р.Р.)

Рекоа, не порекоа

НИКОЛА
ГРУЕВСКИ

Вредноста во политиката не е она што ќе кажат, туку тоа што ќе го направат политичарите за државата, делата треба да зборуваат за нас, не за нашите зборови. Дадениот збор за нас во ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија претставува завет пред граѓаните, а делата го сведочат тоа, проектите им помагаат на луѓето и им го прават животот поразличен и подобар, покралитетен во повеќе сегменти. Покажавме како изгледа да се гради, да се грижиш за своите граѓани, да помагаш, да решаваш проблеми, реформи. Нашата посветеност, реализирањето на програмата вроди со плод. Луѓето денес лесно можат да направат споредба од некогаш и денес.

СТЕВЧО
ЈАКИМОВСКИ

Се тресеше гората - се роди глумче. Ова е лов на вештерки во една хаотична, противуставна и противзаконска наметната рамка. Сè што се прави набрзина, сè што се прави ад хок и не е низ строго утврдена процедура во која ќе се обезбедат факти и докази, потоа ќе паѓа на Суд. Меѓутоа, основната цел на Специјалното јавно обвинителство е да се направи една хајка која ќе се употреби во изборната кампања. Но, анализите покажуваат дека граѓаните не му веруваат на СЈО, преку 64 проценти не му веруваат, а на тие луѓе одлуките на СЈО нема да им влијаат како ќе гласаат.

МИТКО
ЧАВКОВ

Уште пред година и пол кога беше лансирана информацијата дека МВР наводно печатело фалсификувани патни исправи, се подготвуваше атмосфера за дискредитација на системот на МВР. Но, професионалните структури во рамките на МВР работеа макотрпно и сега овој случај е во судски процес за кој мислам дека е во доста напредна фаза. Мислам дека наскоро ќе има проширување на активностите во врска со овие криминални активности и по мое длабоко убедување ќе добие судски расплет бидејќи има апсолутни цврсти докази.

ПОБРЗАЈТЕ ДА СИ ДОБИЕТЕ ЛЕГАЛЕН ДОМ

Со посредство на законската рамка која овозможи поволна легализација на дивоградбите и откуп на земјиштето за едно евро од квадрат, досега 147.000 дивоградби се легализирани, а ќе има и повеќе, со оглед на тоа дека остануваат уште неколку дена за поднесување барања за легализација. Крајниот рок за поднесување на барањата е 31 март 2016 година

Пишува | Александрија Сивковска

Нема ништо поубаво и по сигурно од сопствен дом. Тоа, пред сè, подразбира дом кој е легален и во лична сопственост, зашто само така можете да бидете сигурни дека утре нема некој да дојде и да ви го одземе.

До пред неколку години, поточно додека владата не ја стави во законска рамка поволната легализација на дивоградбите и откуп на земјиштето за едно евро од квадрат, стотици семејства живеаа во куќи кои тие ги изградиле, но не беа нивни. Тоа создаваше не-сигурност и фрустрација кај многу луѓе, кои, пак, од друга

страна не можеа да го започнат процесот за легализација, поради неговата сложеност или недостиг на финансии.

Поволните услови за легализација кои беа овозможени придонесоа многумина да си го решат животното прашање, да си ги добијат домовите што се нивни, да ги остават на своите деца, односно да уживаат во сигурноста што ја овозможува поседувањето на сопствената недвижност. Со посредство на законското решение досега 147.000 дивоградби се легализирани, а ќе има и повеќе, со оглед на тоа дека остануваат уште неколку дена за поднесување барања

за легализација. Крајниот рок за поднесување на барањата е 31 март 2016 година. Оние што сакаат да добијат имотен лист за домовите што бесправно ги изградиле откако ќе го поднесат барањето до надлежната општина, имаат време до крајот на наредната година да достават и геодетски елаборат. Но, оние што барањето за легализација го дале во претходниот период, според законските решенија, геодетскиот елаборат треба да го достават до крајот на оваа година.

Според министерот за транспорт и врски, Владо Мисајловски, легализирањето на дивоградбите ја исполни целта на овој процес што се спроведува повеќе години.

■ Тоа значи дека сме ја постигнале целта и дека процесот продолжува, односно секој граѓанин може слободно да достави барање за легализација на својот објект. Тоа трае до крајот на овој месец, што значи дека ќе имаме уште поголема бројка на барања, таа бројка ќе расте - изјави Мисајловски.

Тој додаде дека освен што е продолжен рокот за доставување на барањата за легализација, дозволено е правен статус да добијат и објектите што се изградени на приватно земјиште, а освен ова, со последните законски измени се дозволи без измени на планската документација легализираните објекти да се доградуваат до 10 метри и 20 сантиметри, што значи приземје, два ката и поткројве.

Условите за легализација во последните пет години се неколкупати олеснувани и пречките што го кочеа овој процес се отстранувани.



■ Легализацијата и откупот на земјиштето по едно евро за квадрат овозможи луѓето да бидат свои на своето. Со заокружувањето на овој процес куќата добива повисока вредност, може да се заложат за да се дигне кредит, да се продаде, за да се купи нешто поголемо, да се остави во наследство - посочува лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Токму затоа тој апелираше граѓаните да ја искористат последната шанса и да ги легализираат дивоградбите по едно евро за квадрат.

■ До крајот на месецот истекува рокот за оние што пропуштиле да поднесат барање - потсети лидерот на владејачката партија - Никола Груевски.

Груевски потенцираше дека ова се однесува само на оние што имаат изградено вакви објекти до 2009 година. Оние што во минатото доставиле барање, до крајот на годината имаат можност да поднесат елаборат.

Со една од законските измени направени во 2014 година, на граѓаните кои спаѓаат во социјално ранливите категории им се овозможи бесплатен геодетски елаборат доколку поднесат барање за легализација на домот во кој живеат.

Наместо во геодетските фирми кои наплатуваат за овој документ, социјално загрозените можат да поднесат барање до Агенцијата за катастар на недвижностите и нејзините струч-

ни лица да им го изработат без да се изложуваат на трошоци.

Според одговорните во Катастарот, досега се изработени преку 5.200 бесплатни геодетски елаборати. Можноста за остварување на ова право сè уште постои, а оваа мерка се однесува за корисниците на социјална и постојана парична помош, како и за лицата со ниски бруто примања кои во текот на годината не надминуваат 168.000 денари.

Од Катастарот во неколку наврати информираа дека поради некомплетната документација и недоставените геодетски елаборати до општините се кочи и целата процедура за легализација. ■



1

Македонија има најниски даноци во светот – анализира „Бизнис инсајдер“, што значително влијае на зголемената конкурентност на нашата држава. Просечната стапка од 7,4 отсто ја позиционираше Македонија на првото место во светот со најниски даноци и е единствена со даночна стапка пониска од 10 проценти. Рангирањето е спроведено врз основа на податоците на Светскиот економски форум, а се анализирани повеќе даночни оптоварувања и тие што се на товар на компаниите, и тие што се на товар на работниците.

Во својот извештај, „Бизнис инсајдер“ наведува 29 држави со најниски оптоварувања во светот. **Македонија** ја предводи листата со просечна даночна стапка од 7,4 отсто. Зад нас се **Катар** (11,3 отсто) и **Кувајт** (12,8 отсто). Следваат **Бахреин**, **Лесото**, **Саудиска Арабија**, **Замбија**, **ОАЕ**, **Грузија**, **Сингапур**, **Хрватска** (18,8 отсто), **Луксембург**, **Ерменија**, **Намибија**, **Камбоџа**, **Канада**, **Црна Гора** (22,3 отсто), **Хонгконг**, **Оман**, **Кипар**, **БиХ** (23,3 отсто), **Монголија**, **Маврициус**, **Боцвана**, **Лаос**, **Ирска**, **Данска**, **Тајланд** и **Бугарија** (27 отсто).



2

Македонија како туристичка дестинација забележува напредок од 14,2 проценти за само една година, со вкупно 485.530 туристи во 2015 година, јавува специјализираната ревија за туризмот „Тур маг“. Според статистичките податоци што ги објави ревијата, во 2015 година туристите во Македонија реализирале повеќе од еден милион комерцијални ноќевања (1.036.383), а земјавата

ја посетиле точно 7.603 Французи. Францускиот пазар на туристичката понуда за Македонија за само една година забележи пораст од 41,4 отсто, додека 7.603 француски посетители во Македонија оствариле 17.284 ноќевања.

Французите, сепак, претставуваат само 1,57 процент од сите туристи што допатуваа во Македонија, но нивното присуство е со најсилен пораст. Гостите од Франција беа помногубројни за 41,4 отсто во 2015 година во споредба со претходната година, тие од Холандија (+ 23,4 отсто), Велика Британија (15,7 отсто), Германија (15,4 отсто) и Белгија (+ 14,6 отсто). Од 2013 година, просечната должина на престојот на Французите во Македонија се зголеми за 21 процент и просечно тие поминуваат 2,2 ноќи. Порастот на француските туристи во Македонија се должи на поагресивното македонско туристичко претставување во најголемата туристичка дестинација во светот.

3

Врз основа на истражувања изведени во текот на 2015 година, во Македонија во развојот на софтвер и ИТ услуги има помалку жени (27 отсто), а и помалку вработени жени на раководни места (12 отсто) во споредба со мажите. Овие трендови се очигледни и покрај поголемиот број академски образувани жени во оваа област.

Како причинител за ваквите состојби на дисбалансираност во развојот на кариерата меѓу жените и мажите, се наведуваат културолошките и општествени стереотипи, самодовербата, предизвиците со мајчинската улога. Анализирани по индустриски сегменти, родовата небалансираност варира, но најалармантен

во моментот е податокот за радикално ниската застапеност на жените во индустријата на информатички технологии. Направените истражувања на ниво на Европската унија укажуваат на економска оправданост на внесувањето на родовата перспектива во работењето на компаниите. Инвестициите во родовата разновидност и искористување на талентот и на потенцијалот на жените се можност за поефикасно решавање на деловните предизвици и за подобрување на работењето на компаниите. Таквите решенија во крајна линија резултираат со зголемување на профитабилноста на компаниите, подобрени решенија за клиентите, зголемена мотивација и продуктивност кај вработените и намалување на степенот на одлив на вработени.

4

Полека се враќаат добрите денови за текстилот како пред почетокот на економската кризата. Со подобрувањето на европската економија, порасна извозот и производството во секторот. Притиснати од конкуренцијата на странските фирми во зоните и воведувањето на минималната плата текстилците ги зголемија и платите на вработените. Просечните примања во секторот достигнаа до 14 илјади денари. Само производителите на облека земаат по 12 илјади денари.

И покрај подобрената состојба и натаму 90 отсто од извозот е лон-производство. Затоа текстилците бараат компаниите што извезуваат готови производи да бидат ослободени од ДДВ. Натамошниот развој на оваа гранка зависи од економската состојба во европските земји што се најголеми партнери на домашните текстилци, но и од домашните политички случувања. Текстилниот сектор учествува со 13 отсто во вкупниот извоз, а во него се вработени речиси 40.000 лица.

5

Шеснаесет македонски компании имаа билатерални средби со шпански компании од областа на фармацевтската индустрија, електрометалната индустрија, агроиндустријата и градежништвото со цел да се најдат нови начини за продлабочување на трговската размена. Во моментот Шпанија е 16. трговски партнер на Македонија, што е значително повисоко во споредба со минатата година кога била 19. трговски партнер.

Во последните години, особено од 2008 година наваму, во вкупната трговска размена меѓу Македонија и Шпанија се бележи позитивен напредок, што укажува на фактот дека има простор за ширење на деловните врски меѓу компаниите од овие земји. Вкупната трговска размена на Македонија со Шпанија минатата година достигна вредност од 177,3 милиони американски долари што претставува пораст од 14,36 проценти во споредба со 2014 година. Притоа, остварен е извоз во вредност од повеќе од 100 милиони долари или зголемување од 44,67 проценти, додека увозното салдо изнесува 76,53 милиони долари или пад од 10,37 отсто во споредба со 2014 година. Евидентиран е позитивен биланс на страна на Република Македонија во трговската размена од 24,28 милиони долари.

1

Бројот на луѓе што живеат во сиромаштија во Русија минатата година пораснал за речиси 20 проценти, покажуваат податоците што ги објави денес државната канцеларија за статистика.

13 проценти од жителите, односно 19,2 милиони Руси, минатата година живееле на официјалната граница за сиромаштија, која изнесува 142 долари месечно, или под неа. Тоа е за 3,1 милиони луѓе повеќе од 2014 година. Руската економија претходните две години беше тешко погодена од падот на цената на нафтата на светскиот пазар и од санкциите што ги воведоа Западот поради улогата на Москва на истокот во Украина и анексијата на Крим. Се најавува дека руската економија би можела оваа година да забележи пад од два процента, ако цената на нафтата остане ниска.



2

Туристичкиот бизнис во Турција ќе претрпи тешки загуби ова лето поради тековните терористички напади во земјата, како и поради влошените односи со Русија, пишува „Волстрит журнал“. Според весникот, овој сектор претставува четири отсто од БДП на Турција, во кој работат околу еден милион луѓе, што претставува седум отсто од работното население.

Во периодот од 2001 година до 2014 година, приходите од туризмот во Турција се зголемија трипати и достигнуваат 34,3 милијарди долари. Во 2012 година Истанбул беше меѓу петте најпопуларни туристички дестинации, но минатата година приходите на индустријата за првпат се намалени за 8 отсто од 2010 година до 31,5 милијарди, а уште посериозен пад е забележан во јануари оваа година од 19 отсто во споредба со истиот период минатата година, пишува весникот повикувајќи се на податоци од Централната банка на Турција. Бројот на туристите се очекува да се намали за 40 отсто во споредба со претходната година, а стотици хотели се прогласени за продажба.



3

На повеќето азиски берзи, по три седмици пораст, во понеделникот индексите паднаа бидејќи падот на цената на нафтата втор ден по ред ги наведе вложувачите на внимателност.

4

Германската економија, најголемата во Европа, веројатно ќе се забави во вториот квартал на 2016 година, откако во првите три месеци на тековната година оствари стабилна стапка на пораст.

■ **Германската економија почна во 2016 година со голем замав. Сепак, падот на темпото на економскиот пораст се очекува во вториот квартал - се наведува во најновиот месечен извештај на германската Централна банка, Бундесбанк, пренесува „Франс прес“.**

Како што се додава, германската економија имала солидна стапка



на пораст во втората половина на 2015 година со пораст од околу 0,3 отсто во третиот и во четвртиот квартал, што, како што е соопштено, било во согласност со нејзините потенцијали. За цела 2016 година, Бундесбанк предвидува пораст на германската економија од 1,8 отсто, што е благо над проекциите на владата од 1,7 отсто.



5

Продажбата на недвижен имот во САД значајно паднала во февруари поради растечките цени и малата понуда. Според податоците

на Националната асоцијација на трговци со недвижен имот, продажбата на постојниот станбен недвижен имот во февруари паднала за 7,1 отсто, на сезонска приспособена стапка од 5,08 милиони единици, пренесе американската агенција АП.

Падот на продажбата на недвижен имот доаѓа по силната годишна стапка на продажба од 5,47 милиони единици од јануари и од 5,45 милиони единици од декември. Просечната цена на станови во САД во февруари се движела околу 210.800 долари, што е за 4,4 отсто повеќе во однос на истиот период лани.

ДОГОВОРОТ МЕЃУ ЕУ И ТУРЦИЈА ПОЛН СО ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА

Групите за човекови права велат дека договорот ги крши и законите на ЕУ и Конвенцијата на Обединетите нации за бегалци, која беше создадена по Холокаустот. Конвенцијата вели дека потписниците не може да ги протераат барателите на азил без да се разгледаат нивните барања поединечно. Како одговор на тоа, ЕУ тврди дека луѓето ќе се испитуваат поединечно - но, бидејќи Турција ќе се смета за безбедна земја за бегалци, повеќето луѓе, сепак, ќе бидат масовно испратени назад

Кога едно прибежиште не е прибежиште? Тоа е прашање во срцето на расправијата меѓу политичарите на ЕУ, турската влада и активистите за правата на бегалците.

Додека првите две страни од триото се сретнаа во Брисел за да разговараат за договор со кој сите баратели на азил што пристигнуваат во Грција ќе бидат испратени назад во Турција, постојат неколку прашања што би можеле да ги попречат преговорите. Едно од нив е Кипар, членката на ЕУ што Турција одбива да ја признае.

Друго прашање се визите. Во замена за повторно примање на бегалците од Грција, Турција сака помали визни ограничувања за Турците што патуваат во Европа - чии лидери можеби и нема да се согласат на тоа.

Но, најголема пречка останува премисата и практичните аспекти за враќање на толку многу бегалци во Турција на прво место. Неколку групи за човекови права, како и агенцијата на ОН за бегалци, забележуваат дека концептот е нелегален. Кога се објави договорот минатата недела, активистите почнаа да се

бунат бидејќи вклучува враќање на сите баратели на азил - без да се разгледаат нивните индивидуални барања, клучно право за кое Европа вети дека ќе го почитува согласно со Конвенцијата на ОН за бегалци од 1951 година и нејзиното законодавство.

По една недела, официјалните претставници на ЕУ се обидоа да најдат решение за тоа. Постои, нов меморандум на ЕУ: Не станува збор за примена на политика на масивно враќање, бидејќи тоа би било спротивно на (меѓународните) законските барања.

Во следниот пасус, меморандумот ја покажува стратегијата што звучи исто толку сомнително како и политиката на враќање на бегалците. Ако Турција, земјата од која доаѓаат повеќето бегалци во Грција, се на-

значи како „безбедна трета земја“ за бегалци, тогаш тврдењата на секој поединец не треба да бидат ригорозно оценувани и сите пристигнувања со брод масивно ќе можат да се враќаат во Турција.

Забелешките на активистите како „Амнести интернешенел“ не ја подобруваат ситуацијата. Наместо менување на договорот за усогласување со законот, толкувањето на законот ќе се менува за да се усогласи со договорот. Без разлика што вика ЕУ, активистите ќе се бунат, Турција не е земја што ги гарантира правата на бегалците.

Турција прими повеќе од два милиони Сиријци, повеќе од која било друга земја и им го додели статусот на номинално заштитени лица. Но, тоа не им ги дава сите права кои им се пропишани според Конвенцијата за бегалци од 1951 година. Во неколку случаи, Турција нелегално принуди Сиријци да се вратат во Сирија.

Додека законот воведен во јануари конечно им даде можност на Сиријците да аплицираат за дозвола за работа во одредени ситуации, Турција не им го доделува на Сиријците правото на работа автоматски - клучно право заштитено со Конвенцијата од 1951 година, па, останува да се види како новиот закон за труд ќе функционира во практика. Во меѓувреме, повеќето Сиријци работат за помалку од минималната плата и немаат правна помош за да се запре нивното експлоатирање. Тоа ги натера многумина да ги праќаат своите деца да работат за да закрпат крај со крај во месецот.

Покрај етиката на договорот, постои и сериозна загриженост за тоа како тоа ќе функционира во практика. Според меморандумот на ЕУ, инфраструктурата на Грција за азил ќе биде забрзано подобрена, со цел да излезе на крај со многуте протерувања кои се предвидуваат со договорот. Во 2015 година грчкиот систем за азил веќе работеше

со само една третина од својот идеален капацитет - и земјите од ЕУ веќе го прекршија ветувањето да испратат засилување. Новите ветувања за подобрување на системот за да се соочи со многу поголем предизвик, не влеваат надеж.

Потоа, договорот предвидува и систем со кој за секој бегалец примен назад во Турција, по еден Сириец да биде примен во некоја од земјите-членки на ЕУ. Но, како ќе функционира таа размена, со оглед на недостатокот на доверба меѓу двете страни? Образложението на ЕУ дека може да се земе предвид пристапот „недела по недела“ не инспирира доверба, ниту, пак, повлекувањето на ЕУ околу обемот на размена. Европа веќе соопшти дека, најверојатно, нема да прифати повеќе од 72.000 луѓе. Таа бројка ја постигна со рециклирање на претходните ветувања за раселување на истиот број луѓе надвор од Европа - ветувања што Европа во неколку наврати не успеа да ги спроведе.





Европа можеби тврди дека тоа конечно ќе успее да ги оддржи своите ветувања, но деталите од договорот ќе инспирира многу малку оптимизам меѓу најпогодените и најранливите луѓе.

■ ШТО ПРЕТСТАВУВА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ЕУ И ТУРЦИЈА?

Турција се согласи да ги врати сите баратели на азил кои пристигнуваат во Грција, почнувајќи од недела. Во теорија тоа значи затворање на егејската маршрута на шверцерите, преку која повеќе од 850.000 луѓе стигнаа во Грција од Турција минатата година.

■ ШТО ДОБИВА ТУРЦИЈА ЗА ВОЗВРАТ?

Европската унија вети дека ќе ѝ подели на Анкара шест милијарди евра за да им помогне на 2,7 милиони Сиријци што се заглавени на турска земја. Исто така, Турците ќе можат полесно да добијат европски визи и ЕУ ќе посвети поголемо внимание кон идејата Турција да стане нејзина членка. За секој бегалец вратен во Турција, Европа вети дека ќе прими по еден Сириец што живее во турски камп - но во случај егејскиот проток да запре, тој механизам веројатно и нема да најде голема примена.

■ ДАЛИ ТОА ЌЕ СТАВИ КРАЈ НА МИГРАЦИЈАТА ВО ЕВРОПА?

Тоа сигурно ќе ја намали бројката, но историските примери за миграцијата постојано покажуваат дека кога еден пат се затвора, друг се отвора. Другите потенцијални маршрути се наоѓаат помеѓу Турција и Бугарија, Турција и Италија, Либија и Италија, Мароко и Шпанија, Русија и Финска.

■ ДАЛИ Е ДОГОВОРОТ ЛЕГАЛЕН?

Тоа зависи од тоа кого прашувате. Групите за човекови права велат дека договорот ги крши и законите на ЕУ и Конвенцијата на Обединетите нации за бегалци, која беше создадена по Холокаустот. Конвенцијата вели дека потписниците не може да ги протераат барателите на азил без да се разгледаат нивните барања поединечно. Како одговор на тоа, ЕУ тврди дека луѓето ќе се испитуваат поединечно - но, бидејќи Турција ќе се смета за безбедна земја за бегалци, повеќето луѓе, сепак, ќе бидат масовно испратени назад.

■ ДАЛИ ТУРЦИЈА Е БЕЗБЕДНА ЗА БЕГАЛЦИ?

ЕУ одеднаш смета дека е безбедна, но, претходно не го мислеше тоа - и тоа со добра причина. Турција не се води целосно според Конвенцијата на Обединетите нации за бегалци; го прекрши меѓународното право со тоа што испрати назад бегалци во Сирија; и покрај новиот закон за труд, во практика, на повеќето Си-



СВЕТ

ријци им го кроти вистински пристап до правна работа. Бегалците од другите земји, пак, имаат уште помалку права.

■ ВО ЛОГИСТИЧКА СМИСЛА, ЌЕ ФУНКЦИОНИРА ЛИ ДОГОВОРОТ?

Тоа ќе биде борба. Грција во моментот нема капацитет за обработка на толку многу барања за азил. Претходно само мораше да ги насочи бегалците кон Македонија, но, сега ќе мора директно да ги разгледува нивните случаи и привремено да ги смести за неколку дена или недели додека не се вратат назад во Турција. За да го направи тоа, Грција бара од Европа да ѝ испрати повеќе од 2.500 службени лица за азил - тешко барање, со оглед на тоа дека ЕУ претходно не успеа да ѝ испрати далеку помал број.

■ ШТО Е СО БЕГАЛЦИТЕ ШТО ВО МОМЕНТОТ СЕ ЗАГЛАВЕНИ ВО ГРЦИЈА?

Од затворањето на границата со Македонија, повеќе од 40.000 бегалци се заглавени во бедни услови во Грција. Тие нема да бидат вратени во Турција, во согласност со условите на договорот - но во теорија ќе бидат поделени меѓу членките на ЕУ. Во практиката, членките на ЕУ не успеаја да се придржат кон тој процес за споделување и тоа може повторно да се случи, што ќе доведе до хуманитарна криза во Грција. Некои од заглавените бегалци можеби ќе се обидат да се движат натаму низ Балканот - преку Албанија, а можеби и преку морето до Италија. ■

Извор: „Гардијан“
Превод: Ана Цветаноска

TRANSMET

TRANsport • Mining • Engineering • Trading

Адреса: ул. Костурски Херои бр. 38, кат 2, лок. 1, 1000 Скопје
тел: +389 2 2720 411 +389 2 2775 311 || факс: +389 2 2720 411
е-маил: info@transmet.com.mk || www.transmet.com.mk

Ние го обновуваме
миналото...

Ние ја градиме
иднината...



www.transmet.com.mk

ТОПЛИНАТА НА ЕЗЕРОТО И НА ЛУЃЕТО ВО ДОЈРАН ВЕ ТЕРААТ ПОВТОРНО ДА СЕ ВРАТИТЕ

Се наоѓаме на првата страница од една книга која верувам дека заеднички прекрасно ќе ја напишеме. Публиката ќе има можност да види уметност од сите жанрови. Сите вкусови ќе бидат задоволени и сечии сетилата разбудени. Дојран е градот каде што треба да бидете годинава, вели градоначалникот Борче Стамов

состоела од повеќе простории од кои едни биле за жени, а други за мажи, а во секоја просторија имало и чешми. Водата до бањата била носена преку керамидни цевки од месноста Даре-Баш, која се наоѓа два километри западно од Дојран. Водата се загревала со дрва (кумур) во казан и тоа во посебна просторија, а потоа течела во чешмите од кои се миле граѓаните. Во бањата оделе граѓани од сите националности, а најинтересно е тоа што за идните невести имало посебна церемонија и оделе на посебно моминско бањање, ни раскажаа мештаните.

Дојран на преубава местоположба. Дознавме дека возобновувањето на црквата почнало пред неколку години, а сега веќе е во завршна фаза. Планирано е на 100-годишнината од нејзиното уривање (во 1916 година во текот на Првата светска војна), на 2 август 2016 одново да биде осветена.

Следна дестинација ни е брегот на езерото. Прошетката ни годеше и покрај ветерот што ги натера посетителите и покрај сончевото време да облечат топла облека. Водата повторно се враќа во езерото, се ревитализираат плажите, а рибарите се враќаат во Дојран. Во ова најмало езеро, но најбогатото со риба, секојдневно се лови сом, крап, костреш, црвенотерка. Поголемиот дел од површината на езерото е прекриена со птици

Поради специфичната местоположба во текот на историјата Дојран бил повеќепати разурнуван. Последното катастрофално разурнување се случило во текот на Првата светска војна, кога Дојран се наоѓал на линијата на Македонскиот фронт или попознат како Јужен или Солунски фронт. Всушност, една од најголемите битки на Македонскиот фронт била битката за Дојран. Како резултат на борбите водени на територијата на Дојран, градот целосно бил уништен, жителите се раселиле, а и денеска потомци на тогашните жители можат да се најдат и во соседните држави Бугарија и Грција. Како најголема воена рана се смета уништувањето и пљачкувањето на прекрасната црква „Св. Пророк Илија“. Ја посетивме црквата која се наоѓа на влезот на

селба на Пајонците, кои живееле во наколни живеалишта наречени „тера маре“ и уште тогаш ловеле риба на специфичен начин. Името Дојран го носат трите населби кои се разместени околу Дојранското Езеро: Стар Дојран, Нов Дојран и селото Дојран. Она што остава најголем впечаток од овој град е тоа што веднаш се наметнува дека времето оставило многу траги од минатото.

■ На 100 метри југозападно од денешниот хотел „Јака“ се наоѓаат урнатините на единствената бања во градот Дојран позната како „Амам“ – турски збор за бања. Не се знае кога е изградена, но се зборува дека секој ден работела и тоа сè до 1916 година кога била разурната. Се знае дека се

Пишува | Невена Појовска

На местото наречено „Под јаворите“ во Стар Дојран, денес официјално почна манифестацијата „Дојран – град на културата“, која оваа општина во југоисточна Македонија ќе ја носи во текот на целата година. Се упативме на југот на Македонија. До Дојран се стигнува преку два магистрални патишта: првиот е преку Валандово и селата Раброво, Собри, Чалакли, Дедели, Фурка, Ѓопчели и Црничани, а вториот е преку Гевгелија. Без разлика по кој пат се патува, важно е дека се стигнува во еден важен историски град, град кој плени со својата смиреност, тишина, убавина и со својата едноставност. Пред нас се појави Прасијас – некогашната на-



кои неуморно ловат риби за да се прехранат самите, за да ги прехранат своите малечки, но и за да им помогнат во риболовот на многубројните риболовци. Овој традиционален начин на ловење риби со помош на птици во огради од трски, т.н. мандри, се одвива само во Дојран и на ниту едно друго место. Природата овде е многу даржлива. Топлата клима овозможува изобилство на медитерански растенија во дворовите на дојранчани. На секој чекор виреат калинки, смокви, но сретнавме и маслинки со извонреден квалитет.

Новиот Renault MEGANE

Пробуди ја страста!

Покрај езерскиот брег има многу ресторани кои ги подготвуваат локалните специјалитети. Мештаните велат дека порано во градот, уште за време на турското владеење, имало околу 25 кафеани лоцирани на езерскиот брег. Поголемите кафеани имале и летни бавчи, со тераси до езерото, а некои од терасите биле и над езерската вода. Дојран е познат и по специфичните специјалитети, што е убава навика за зачувување на роднокрајниот идентитет, на самобитноста и на националниот белег. Дојранското кулинарство од дамнина до денешни денови претставува ризница, богатство од непроценлива вредност која е инспирација за денешните домаќинки, уметност која треба да се чува и да се заштити, почнувајќи од надалеку чуениот дојрански крап, рибја чорба, плескавица од икра или како што мештаните милуваат да ја кажат „лангида“, риба тава, риба на трска, фригана риба и многу други специјалитети кои ги има во изобилство.



Голем дел од овие специјалитети ќе бидат претставени на „Гурман-фест“, кој заедно со низа културни активности, театарски претстави, ликовни изложби, книжевни настани, концерти на класична, забавна и на народна музика и други културни настани ќе биде дел од програмата „Дојран - град на културата“.

■ Се наоѓаме на првата страница од една книга која верувам дека заеднички прекрас-но ќе ја напишеме. Публиката ќе има можност да види уметност од сите жанрови. Сите вкусови ќе бидат задоволени и сечии сетили разбудени. Дојран е градот каде што треба да бидете годинава. Ќе се обидеме со оваа манифестација, впрочем како и досега, да изградиме културни мостови, постојано и одново, докажувајќи дека грижата за уметничките вредности е од големо значење како за Дојран, така и за државата, ни рече градоначалникот на Дојран, Борче Стамов.

Го напуштивме Дојран, но со себе понесовме дел од топлината на езерото и на луѓето, а длабоко некаде и уверувањето дека мора да се вратиме барем уште еднаш. ■

Уникатно искуство за време на возењето создадено преку технолошка совршеност и одличен дизајн.

Потрошувачка при комбинирано возење: 3,3 – 6,0 l/100 km. Емисија на CO₂ 86-134 g/km. Степен на емисијата: EURO 6b. Емисија NOx: 0,0155 – 0,0536 g/km. Емисија на тврди честички: 0,00007 – 0,00142 g/km. Број на тврди честички (x10¹¹): 0,08 – 14,51. Јаглеродниот Диоксид (CO₂) е најзначајниот стакленички гас кој го предизвикува глобалното затоплување. Емисиите на овој загадувач на воздухот во сообраќајот значајно придонесуваат за намалување на квалитетот на воздухот. Особено придонесуваат за зголемување на концентрацијата на атмосферскиот озон, честичките PM₁₀ и PM_{2,5} и азотните оксиди.

Закажете тест возење на: info@renault.mk

ГЛАДУВААТ И ГИ УНИШТУВААТ ОРГАНИТЕ ЗА ДА ПОСТИГНАТ ИДЕАЛНА ТЕЖИНА

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фофо | Александар Ивановски

Анорексијата и булимијата се чума на 21 век. Кај адолесцентите, анорексијата е на трето место од хроничните заболувања. На еден маж девет жени заболуваат од анорексија. Најбројна популација е онаа од 13 до 23 години. Кулминацијата е на 17-годишна возраст. Но, ова не значи дека нема отстапки. Ако има отстапки кај децата, тоа се од 10 до 13 години и тогаш доаѓа до запирање на растот и на развојот на телото. Дури и по средување на анорексијата, кај овие пациенти останува заостанувањето на менструалните циклуси. Истражувањата покажуваат дека анорексија може да има и до менопауза, вели д-р Ирена Најдоска, специјалист психијатар во „Неуромедика“.

Што се анорексија и булимија?

НАЈДОСКА: Анорексија и булимија се бихевиорални растројства. Тоа се нарушувања во исхраната. Тие меѓусебе се добро феноменолошки издиференцирани, но етиопатогенезата им е заедничка. Според македонската класификација на болести, анорексијата е намалување на телесната тежина, држење диета која се прави свесно, со свесно гладување, а исто така, и по пат на екстремни вежби, употреба и злоупотреба на најразлични средства за забрзување на метаболизмот и тоа лаксативи, диуретици за намалување на течностите, сè со цел да се намали телесната тежина. Во основа на двете заболувања има променета перцепција за сопствениот изглед, за обликот на телото, за изгледот на телото. И кај двете заболувања постои екстремна страв од зголемувања на телесната тежина. Кај булимијата има променливи фази на прејаднување, кое се случува во мали временски интервали. Прејаднувањето обично е во вечерните часови, кога се земаат големи количини висококалорична храна. Се користат неадекватни методи за одржување на телесната тежина, а тоа е повраќање, кое во почетокот е провоцирано, а потоа следува и рефлексно повраќање.

Како да се препознаат и кои се првите знаци?

НАЈДОСКА: Вообичаено, болеста почнува со булимија затоа што фазите може да се менуваат една со друга – од анорексија во булимија и обратно. Пациентите што имаат булимија го имаат проблемот со рефлексното повраќање, се плашат и бараат лекарска помош. Тие се свесни за својата болест. Кај пациентите со анорексија проблемот има поголемо значење, тие никогаш не го признаваат своето заболување. Дури и при добронамерни забелешки од нивните блиски дека изгубиле преголема телесна маса, дека недоволно се хранат, тие одбиваат да го прифатат. Нивните критериуми и нивната строгост преминува во невротичност. Колку што повеќе слабеат, толку повеќе се незадоволни од својата телесна тежина. Затоа се изложуваат на екстремни физички вежби. И покрај нивната физичка исцрпеност тие имаат многу енергија, затоа многу вежбаат, што дури може да премине во фаза на аскетство. Симптомите почнуваат постепено, незабележително.

Може да се појави по коментар на некој близок, дека некој е дебелко, или, пак, ако некој родител е опсесивен, па му каже на детето дека не е добро многу да се јаде. Може да се јави по некој стрес, како што се стресовите во животните циклуси - одење на училиште, развојување од семејството, проблеми во љубовта, одење на факултет... Поемотивните личности сакаат да ја контролираат ситуацијата. А контролата успеваат да ја направат само врз храната. Родителите обично треба да алармираат кога детето ќе почне да ја селектира храната, да зема малку калории, кога значително ќе почне да слабее. За почетна фаза се смета кога тежината ќе стане 15 отсто помалку од нормалниот индекс на масата на телото. Дваесет отсто од анорексичните пациенти имаат провоцирано повраќање. Овие лица се опсесивно врзани за храна. Постојано бараат рецепти, подготвуваат, се грижат за храната, но не ја јадат, ја кријат. Се јавува и фобија каде што центарот на фобијата е храната, а во основа на сето тоа е променетата перцепција за сопствениот изглед, за обликот на сопственото тело.

Каков треба да биде природот во лекувањето на овие болести? Кои специјалисти треба да го сочинуваат тимот што ќе ги лекува овие болни?

НАЈДОСКА: Преку медиумите обично се етаблира изглед кој е пропишан дека е општествено и културно прифатлив, односно, за да изгледаш убаво треба да бидеш слаб. Од овие заболувања обично страдаат адолесценти кои уште немаат добро изградена структура на личноста, уште се чувствителни и се под бура на хормони. Од оваа болест страдаат и манекени, балерини кои треба да ја одржат телесната тежина. Самодовербата не треба да се гради преку надворешниот изглед. Ние како личности имаме и други квалитети. Ако на почетокот родителите не го сфатат сериозно, заболувањето може да галопира во други стадиуми – несоница, промена на функција на органите. Се јавува анемија, леукоцитопенија, тромбоцитопенија, коагулопатии, нарушување на гастроинтестиналниот систем, панкреатит, може да се појави нарушување на жлездите со ендокрино лачење, на функцијата на тироидната жлезда.

Оние што во минатото имале анорексија, па ја излечиле, се кандидати за остеопороза. Може да дојде и до оштетување на срцевиот мускул. Кога родителите ќе ги забележат првите знаци, треба да се посети психијатар. Ако дојде до органско нарушување и до нарушување на рамнотежата на хормоните, ако се загубат три последователни менструални циклуси, мора да се оди на лекар. Најтешките случаи завршуваат со хоспитализација со вметнување сонди за исхрана, системи со електролити. Пациентот може да падне во длабока депресија, дури да има и суицидни тенденции, да помине и во некоја психотична декомпензација. Ако заболувањето е на почеток, анксиозноста и несоницата се лекуваат со антидепресиви кои се употребуваат и за стабилизација на апетитот. Во следната фаза, ако дојде до хоспитализација, потребна е соработка од интернистички и од психијатриски тим. Треба да се воспостави нормална исхрана. Се почнува

со нискокалорична храна која постепено се зголемува. Откако ќе почнат да јадат нормално, следува зголемување на тежината. На крај, се работи психијатриски – на променетата перцепција на несигурноста. Обично, тоа се преамбициозни, егоцентрични личности кои се интровертни, свртени кон себе.

Има ли случаи на возрасни кои заболуваат од анорексија или од булимија?

НАЈДОСКА: Кај анорексијата на еден маж, девет жени заболуваат од анорексија. Најбројна популација е онаа од 13 до 23 години. Кулминацијата се случува на 17-годишна возраст. Но, ова не значи дека нема отстапки. Ако има отстапки кај децата, тоа се од 10 до 13 години и тогаш доаѓа до запирање на растот и на развојот на телото. Дури и по средување на анорексијата, кај овие пациенти останува заостанувањето на менструалните циклуси. Истражувањата покажуваат дека анорексија може да има и до менопауза. Кај адолесцентите анорексијата е на трето место од хроничните заболувања. Ако не се лекува, морталитетот е од пет до десет проценти. Кај булимијата, кај мажите најмногу страдаат пациенти од 15 до 30 години, но тоа на значи дека нема отстапки.

Лекарите велат дека девојчиња си ги оштетуваат органите за да добијат манекенска става. Зошто е тоа така?

НАЈДОСКА: Кај девојчињата има намерно гладување сè со цел да се постигне таа идеална тежина. Но, овие пациенти никогаш не се задоволни од својот изглед. Нивните критериуми стануваат се построги, додека не дојде до физичка исцрпеност и до органски оштетувања.

Колкав е бројот пациенти што боледуваат од анорексија или од булимија што бараат помош од доктор? Дали тој број е помал од вистинскиот број и зошто ретко се решаваат на помош од стручно лице?

НАЈДОСКА: Во Македонија нема статистички податоци за тоа колкумина страдаат од овие заболувања. Кај анорексијата може да имаме еден налет и целосно излекување. Постојат и случаи каде што има ремисија во текот на болеста, подобрување и релапси, пак запаѓање во анорексични епизоди. Кај одреден процент болеста е хронична, се провлекува во текот на целиот живот.

Дали се лекуваат овие заболувања?

НАЈДОСКА: Кај 20 отсто од пациентите се лекува само првиот напад. Кај 60 проценти од болните се враќаат на нормално функционирање со чести емисии, релапси, но се постигнува функционалност, се лекуваат. Следењето треба да биде подолго токму поради тие ремисии, кога пациентот се чувствува најдобро и затоа треба психијатриски да се следи и до пет години. За жал, кај 20 отсто од пациентите и покрај сета пружена помош лекувањето не е успешно и кај пет до десет проценти завршува со смрт. ■

Лицата со анорексија и со булимија се опсесивно врзани за храната. Постојано бараат рецепти, подготвуваат, се грижат за храната, но не ја јадат, ја кријат. Се јавува и фобија каде што центарот на фобијата е храната, а во основа на сето тоа е променетата перцепција за сопствениот изглед, за обликот на сопственото тело



КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:



1

Незаборав
Алисон
Ричман

2

Рингишпил
Јелена Бачиќ
Алимпик



3

**Автобиографија
на една љубов**
Александар
Жарден



4

**Последниот
завет**
Сем
Борн



5

**Мрачни
тајни**
Микел Хјорт
Ханс Розенфелд



МАКЕДОНИЈА Е ЗЕМЈА ВО ФОКУС НА МЕЃУНАРОДНИОТ
ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ „ФЕБИОФЕСТ“

Осум македонски играни филмови на фестивал во Прага

Во рамките на програмата „Фокус на македонскиот филм“ ќе се прикажат филмските остварувања: „До балчак“, „Тетовирање“, „Џипси меџик“ на Столе Попов, „Медена нок“, „90 минути - Берлин проект“, „Големата вода“ на Иво Трајков, „Лазар“ на Светозар Ристовски и „Три дена во септември“ на Даријан Пејовски

Оваа година Македонија е земја во фокус на Меѓународниот филмски фестивал „Фебиофест“, кој деновиве започна и ќе трае до 25 март во Прага, Република Чешка. Во рамките на програмата „Фокус на македонскиот филм“ ќе бидат прикажани осум македонски долготражни играни филмови.

Дел од програмата се филмски остварувања на нашиот еминентен и меѓународно реномиран режисер Столе Попов, односно неговото најново филмско остварување „До балчак“, како и дигитално реставрираните филмови „Тетовирање“ и „Џипси Меџик“, кои се дел од проектот за дигитална реставрација на целокупниот филмски опус на Столе Попов, реализиран од Кинотеката на Македонија во 2011 година.

Во рамките на програмата „Фокус на македонскиот филм“ ќе се прикажат и филмските остварувања „Медена нок“, „90 минути - Берлин проект“ и „Големата вода“ во режија на уште еден ма-

кедонски меѓународно афирмиран режисер, Иво Трајков.

Фокусот на македонскиот филм и кинематографија е збогатен со уште две најнови филмски остварувања од македонската филмска продукција, односно најновиот филм на Светозар Ристовски „Лазар“ и дебитантското остварување на Даријан Пејовски - „Три дена во септември“.

За значењето на филмските остварувања на режисерите Столе Попов и Иво Трајков како и за развојот на македонската кинематографија, денес е организирана и прес-конференција посветена на македонската кинематографија во присуство на Столе Попов и Иво Трајков.

Режисерите Столе Попов и Иво Трајков, освен прес-конференцијата и претставувањето на своите филмови пред секоја проекција, по проекциите на филмовите во одредени термини ќе имаат средби со публиката за отворена дискусија и прашања ■ (Н.П.)

АНТОЛОГИЈА



Ѓоко Здравески (1985)

[БЕЛО НА ЦРНО]
„НА ЛИДИЈА ДИМКОВСКА“

И аеродромите се градови.
имаат сè што треба. И пешаци
и велосипедисти и шофери.

Книгата ја прочитав на враќање.
Во еден ден. Читав во три лета и во
ниту еден град. Ќе ја препрочитувам
приземјен.

Се враќав од место каде што ја
славевме и воспевавме слободата,
а јас не можев да ја поминам
пасошката контрола само затоа што
при влезот службеникот заборавил да
удри печат во пасошот.

Во светот на границите
без печат си никој и ништо.
Некои се видливи на сонце,
на некои им треба uv-ламба
да се покажат.

Ни удира ли некој печат
пред да ја минеме првата граница,
тоа сакам да знам. Постојат ли негде
податоци што ќе ни кажат од каде
идеме и каде одиме кога се враќаме
дома, тоа сакам да знам. И како
изгледаат отадешните службеници?
Носат ли бели испеглани кошули?
Имаат ли сомничавост во очите п
оради бојата на пасошот и писмото
што не го разбираат?

Ќе ми поверуваат ли тие на зборот
ако им кажам дека не верувам во
светови со чувари и печати, дека
секаде сум само на поминување и дека
каде и да одам, секојпат одам дома?

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Примавера“ на Сандро Ботичели



„Примавера“, или уште
позната како „Алегори-
ја на пролет“, е дело
на италијанскиот рене-
сансен сликар Сандро
Ботичели.

Ова е една од најпознатите, но и
најконтроверзни слики во светот.

Повеќето критичари се согласу-
ваат дека сликата, на која е при-
кажана група митолошки фигури
во градина, е алегија за бујна

пролет. Исто така се наведува
како илустрација на идејата за
платонска љубов.

Се претпоставува дека е насли-
кана во 1482 година. Денес се
наоѓа во галеријата „Уфици“ во
Фиренца. ■

ТОП 5 НАГЛЕДАНИ ФИЛМА во САД викендов



1
ЗООТРОПОЛА
ZOOTOPIA



Заработка: 37.200.000 \$

Жанр: анимиран филм
Режија: Бајрон Хауард, Рич Мур
Актери: Џинифер Гудвин,
Џејсон Бејтмен,
Идрис Елба

2
ТРИЛОГИЈА РАЗЛИЧНА:
ПРЕДАНА
ALLEGIANTE



Заработка: 29.000.000 \$

Жанр: акција
Режија: Роберт Швентке
Актери: Шалин Вудли,
Тео Џејмс, Џеф Даниелс

3
ЧУДА ОД РАЈОТ
MIRACLES FROM HEAVEN



Заработка: 14.800.000 \$

Жанр: драма
Режија: Патриша Риген
Актери: Џенифер Гарнер,
Мартин Хендерсон,
Кајли Роџерс

4
КЛОВЕРФИЛД 10
10 CLOVERFIELD LANE



Заработка: 12.500.000 \$

Жанр: драма
Режија: Дан Трактенберг
Актери: Џон Гудман,
Мери Елизабет Винстед,
Џон Галагер Џуниор

5
ДЕДПУЛ
DEADPOOL



Заработка: 8.000.000 \$

Жанр: акција
Режија: Тим Милер
Актери: Рајан Рејнолдс,
Морена Бакарин,
Т.Џ. Милер

ДИМЧЕ НИКОЛОВСКИ, РЕЖИСЕРОТ НА ПРЕТСТАВАТА ЗА ДЕЦА „СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЦУЦИЊА“

ДЕЦАТА НЕКОГАШ ТРЕБА И ДА СЕ ПЛАШАТ

На 27 март, Светскиот ден на театарот, на сцената на Драмски театар во Скопје е закажана премиерата на претставата за деца „Снежана и седумте цуциња“. Драматизацијата и адаптацијата се на Александра Бошковска, а режијата е на битолчанецот Димче Николовски

Пишува | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски

На 27 март, Светскиот ден на театарот, на сцената на Драмски театар во Скопје е закажана премиерата на претставата за деца „Снежана и седумте цуциња“. Драматизацијата и адаптацијата се на Александра Бошковска, а режијата е на битолчанецот Димче Николовски.

Во претставата улогата на Снежана ја толкува младата Александра Павлова, а во претставата уште играат и Трајанка Илиева-Велиќ, Златко Митревски, Александар Степанулевски, Димитрија Доксевски, Мартин Минговски, Дритон Вејсели,

Соња Стамболиоска, Игор Георгиев, Благоица Димитровска, Емилија Мицевска, Бобан Алексовски, Дарко Кабески и Марио Илиќ.

Популарниот македонски изведувач Димитар Андоновски ја напиша музиката за претставата.

Павлова (29) е редовно вработена во Драмски каде што игра во претставите „Македонска крвава свадба“, „Архелос или Еврипид се враќа на Балканот“, „Солунски патрдии“, „Кавкаски круг со креда“. Таа го толкува главниот лик во претставата,

чијашто премиера е закажана за 27 март.

■ Не се сеќавам дека Снежана ми била омилена бајка кога сум била мала. Сигурно родителите многу ми ја читале, но не можам да кажам дека таа ми била омилената – вели Павлова.

Како и во приказната, така и во претставата на Николовски, Снежана е олицетворение да доброто.

■ Таа е слика на сè што е добро, фино, убаво, мило, нежно и покрај сето зло што се случува. Снежана ништо од тоа зло не ја допира. Во претставата таа ја пренесува пораката дека на злото не треба да се врати со зло. Искрената, чиста љубов меѓу принцот и Снежана го победува секое зло, во случајот Кралицата – смета Павлова.

Режисерот Николовски најавува дека оваа „Снежана и седумте цуциња“ не е претстава што е наменета за најмладите.

Николовски театарска режија завршил во Софија, Бугарија, а



во Драмски претходно ја постави „Олово на перница“, работена по текст на Венко Андоновски.

■ „Снежана“ отвора многу дилеми во љубовта, смртта, доброто, лошото, зависта, љубомората... Каква е Вашата Снежана?

НИКОЛОВСКИ: Сите приказни ги отвораат тие прашања. Во сите приказни има најразлични мудрости до кои лесно или тешко се допира. „Снежана“ е стара германска приказна, која браќата Грин први ја запишале. Најпозната е по цртаниот филм на „Дизни“. Во нашата приказна за Снежана се обидовме да вметнеме малку повеќе содржина за да бидат малку појасни причините поради кои се појавуваат сите тие ликови во приказната, но и да се добие слика што се случува во тој свет за да резултира со таков крај каков што има.

■ Дали во оваа „Снежана и седумте цуциња“ се вметнати нови, актуелни пораки соодветни на денешното време?

НИКОЛОВСКИ: Вметнати се нови пораки, но нивната актуелност е повеќе низ призмата на едукација на децата во смисла на најосновното, што не би требало да се прави или како би требало нешто да се прави од една страна и од друга страна, генерално, тоа

е поврзано со театар. Значи, како приказната „Снежана и седумте цуциња“ да им се раскаже на театарски јазик, а тоа за нив да не е проблем. Од тие причини, самата претстава е дводелна и постојано има поминување меѓу тие делови. Едниот дел е со многу силен театарски јазик, а другиот дел е побитов, пореален. Сето тоа е поткрепено со наратор за децата да немаат проблем да ги следат тие закономерности, а на тој начин да почнеме да ги образуваме да гледаат театар уште од мали години.

■ Дали „Снежана“ е идеалната приказна со која може да ги внесеме децата во еден нов чудесен свет, свет на театарот?

НИКОЛОВСКИ: Како што реков и претходно, сите приказни се идеални приказни за да се постигне ефект од таа гледна точка децата да се образуваат уште од мали. Зборуваме за години кога тие уште немаат перцепција за реалноста, а не, пак, за театар. Но, ако во тие години се почне да се работи на тоа поле, мислам дека вистинската љубов кон театарот тогаш е најсилна и највистинска, односно најдобра.

■ За која возраст е наменета „Снежана и седумте цуциња“?

НИКОЛОВСКИ: Не е наменета за најмладите. Има неколку

сцени што се малку пострашни за помладите деца. За тие сцени повеќе се воде од тоа дека сите деца ја знаат приказната за Снежана, па не би требало да претставува проблем тоа што одредена сцена е пострашна или, пак, самата Кралица е пострашна. Се надевам дека успеав во тоа и дека нема да им биде премногу страшно на децата. Но, од друга страна, пак, сметам дека децата некогаш треба и да се плашат. И тоа има едукативна цел – и за животот и за театарот. ■

Со секој купен број на „Република“ добивате попуст од 50 денари за кино-проекции во „Милениум“

ПОПУСТ

50

денари

Важи од 25.3. - 31.3.2016

КИНО МИЛЕНИУМ 3D

НА 55. ИЗДАНИЕ НА СВП, „ЗЛАТНИОТ ВЕНЕЦ“ ГО ДОБИ ПОЗНАТАТА КАНАДСКА ПИСАТЕЛКА

МАРГАРЕТ ЕТВУД ДООЃА ВО СТРУГА!

Да се биде славен писател е поинаку отколку да се биде рок-свезда. Луѓето се врзуваат со писателите преку книгите. Ниту еден читател не ги сака моите врвци, вели Етвуд

Пишува | Невена Појовска

Оваа година во Струга ќе се одржи 55. јубилејно издание на поетскиот фестивал „Струшки вечери на поезијата“ на кое „Златниот венец“ ќе ѝ биде врачен на истакнатата канадска писателка Маргарет Етвуд.

Етвуд е најпозната писателка од Канада. Нејзиниот опус опфаќа дваесетина книги во различни жанрови: стихозбирки, збирки со кратки раскази, романи, книжевно-историски есеи, антологии...

Етвуд ги сложува визуелните, звучните и тактилните настани во толку остар и изненадувачки јазик што нејзините слики прскаат на секоја страница. Таа навидум нуди мало шише парфем, за кое подоцна откривате дека е молотов коктел - велат критичарите.

Родена е во 1939 година во Отава. Благодарение на образованите родители, веќе на четиригодишна возраст научила да чита и да пишува. Под нивно влијание (Маргарет основното

образование го здобила во куќата на своите родители) станала посветена на читањето и развила големо интересирање за пишување.

Ја наследив љубопитноста на моите родители. Татко ми беше научник, мајка ми беше многу силна жена, со

широки погледи и постојано беа активни. Од април до ноември живеевме во шумата, одгледувавме зеленчук во градината и ловевме риби - се сеќава Етвуд.

Уште во средно училиште објавувала песни, но пресудна улога во нејзиниот литературен



развој одиграл Нортроп Фрај, професорот по англиски јазик во колеџот каде што учела Етвуд. Истакнатиот книжевен критичар, во тоа време, Фрај ја истакнувал вредноста на отфрлената канадска книжевност, а во Маргарет Етвуд препознал писател што таа книжевност може да ја подигне на уште поголемо ниво. Поддршката што ја имала од професорот набргу резултирала со збирката песни „Двојна Персефона“ (Double Persephone), за по дипломирањето да објави уште една „Игра во круг“ (The Circle Game), за која го добива најзначајното канадско книжевно признание „Награда на генералниот гувернер“ (Governor's General Award). Со ова почнува серијата награди што оваа писателка ќе ги добива во текот на следните триесет и повеќе години потврдувајќи дека е една од најголемите автори на своето време. Меѓу наградите се и некои од најпрестижните што се доделуваат во книжевниот свет. Таа е добитник на повеќе од 40 светски признанија меѓу кои се престижната Букерова награ-

да за романот „Слеп убиец“, Гилеровата награда, Наградата за книжевност на принцот од Астуријас, наградата Нели Сакс, Норвешкиот ред на литературно признание, медал на Комонвелтот и други, а поради својата исклучителна појава во светската поезија таа е почесен професор на 30 светски универзитети.

Да се биде познат писател е поинаку, отколку да се биде позната рок-свезда. Со писателот, луѓето се врзуваат со книгите. Никој не ги сака моите врвци за чевли - вели Етвуд.

Работејќи како уредник во една издавачка куќа Етвуд извесен период се занимавала и со книжевна критика. Зад овој ангажман остана врвното дело од областа на есеистиката насловено „Опстанок“, своевиден поглед на работата на книжевниот уредник.

Маргарет Етвуд во моментот живее во Торонто продолжувајќи да пишува проза и поезија.

Во своето писмено обраќање по повод доделувањето на престижното признание „Златен венец“ на Струшките вечери на поезијата, оваа славна книжевна личност и медиумска звезда меѓудругото вели: „Прекрасно е што можам да бидам дел од неверојатните Струшки вечери на поезијата. Ми претставува особена чест што сум вклучена во група со толку истакнати поети. Поезијата е коктел на јазикот и затоа е толку тешка за преведување. Зборува од срцето на човечкото искуство на начин што е универзален“. Таа додава и дека наградата е шанса да ја посети Македонија, за првпат.

Прастарата култура и традиција можат да бидат и богатство и бreme врз тие што живеат со нив, но за гостите што доаѓаат на посета, претставуваат чисти задоволства. Со нетрпение ги чекаат Струшките вечери на поезијата во август - додава Етвуд.

Управниот одбор на СВП на Етвуд ѝ ја додели наградата „Златен венец“ за исклучителниот придонес во поетската уметност со особениот творечки пристап во третирањето на темите на отуѓувањето и неможноста од комуникација, позицијата на женскиот субјект што страда, за тегобноста, искористувањето и потчинетоста во модерниот свет.

Поетското творештво на Етвуд го карактеризира силен интерес за социјалните прашања, како што е истражувањето на потчинетоста на жената, при што творештвото покренува прашања за достоинството на жената и поттикнува на свесност за социјалната неправда, но и за скриениот конфликт меѓу јазиците и културите во канадското општество - вели Претседателот на Управниот одбор на манифестацијата Славе Ѓорго - Димовски. ■



light+building

Frankfurt am Main
13. – 18. 3. 2016

Full Range Industrial Lighting Solutions

info@lps.mk | +389 2 313 11 13 | www.lps.mk




Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid | Granit | KAM | Tinex | Blizoo

ИН МЕМОРИАМ

ПОЧИНА ПОСЛЕДНИОТ СКОПСКИ БОЕМ
И БАРД НА МАКЕДОНСКОТО ГЛУМИШТЕ
АЦО ЈОВАНОВСКИ (1930-2016)

АЦО ИСПРАТЕН СО ПЕСНА

За скопјани Ацо Снагата ќе остане урбана легенда, голем уметник, градски господин, голем шегација и боем, човек од народот, кој за својата работа ги доби највисоките признанија. Тој е единствениот македонски актер што заедно со Петре Прличко ја има добиено наградата „Славица“



Слаб, тенок и висок, а се правел важен во расправи и во боемски дискусии. Така Ацо Јовановски (1930-2016), бардот на македонското глумиште, го добил прекарот Ацо Снагата. Тој физички го напушти овој свет на три дена пред Меѓународниот ден на театарот и тоа во годината кога неговата матична кука Драмски театар прославува 70 години од постоењето.

Боемот беше испратен во вечното почивалиште со песна, која му ја отпеа неговата внука, Јана Стојановска, ќерката на актерите Силвија и Ненад Стојановски. „Летни, летај горе во височини, со ангели весели и слободни, ако се сетиш некогаш, намигни ни“, отпеа внуката Јана за дедо си Ацо.

За скопјани Ацо Снагата ќе остане урбана легенда, голем уметник, градски господин, голем шегација и боем, човек од народот, кој за својата работа ги доби највисоките признанија. Тој е единствениот македонски актер што заедно со Петре Прличко ја има добиено наградата „Славица“.

Досе во „Бегалка“ е една од заштитните улоги на Јовановски. Потоа следуваат: „Долго патување во ноќта“, каде што ја толкуваше улогата на Едмонд, беше Принцот во „Пепелашка“, Турчинот во „Манде“, Третљов во „Галеб“.

Тој играше во повеќе од 60 филма во поранешна Југославија и во Македонија. Кариерата на филм ја почнува како Климе, со улогата во првиот македонски филм „Фросина“ на Владо Малески, сниман во 1952 година. Следуваат улогите во „Мирно лето“, „Црно семе“, „Жед“, „Македонскиот дел од пеколот“, „Селска buna“, „Најдолгиот пат“, „Оловна бригада“, „Црвениот коњ“, „Јазол“, „Ангели на отпад“, како и во многу ТВ-филмови и серии како: „Јагне не ражен“, „Илинден“, „Волшебното самарче“, „Претежно ведро“, „Трета доба“, „Погрешно време“...

Покрај антологиските улоги, тој ќе остане запаметен и по анегдотите, кои до денес се прераскажуваат меѓу актерите, и местенките во кои уживал. Уживал да се мајтапи, да се смее... Животот му бил уживање.

- Театарот е една голема анегдота, а животот на Ацо Јовановски се состоеше од низа анегдоти. Кога мојата генерација влегуваше во театарот, токму неговата генерација не прими како свои. Не негуваше, земајќи не во заштита и притоа учејќи не дека Академијата е само школа, а театарот е живот што константно го учиме – рече актерот и колега Марин Бабиќ на комеморацијата за Јовановски.

Јовановски беше дел од првата генерација дипломирани актери, чијашто театарска кариера почнува веднаш по дипломирањето во 1952 година во Македонскиот народен театар. По 13 години во МНТ, тој е еден од малобројната група што преминува од МНТ, формирајќи го Драмски театар, каде што ќе го помине остатокот од долгата и плодна кариера. Тој еднакво добро се снаоѓаше и во комедии, историски драми и во филмови со современа тематика. За нив има добиено многу награди: за животно дело, за ролји и еден орден за труд.

ПОЧНАВМЕ КАКО КОЛЕГИ, А ЕВЕ НÈ СЕГА ПО ЦЕЛИ СЕДУМ ГОДИНИ КАКО ВИСТИНСКО СЕМЕЈСТВО



Менувавме фреквенции, менувавме концепти, се менуваа новинарките и водителките, се зголемуваше тимот, но идејата остануваше иста. Сериозно да ѝ пристапиме на естрадата, со топлина на животните приказни, со чиста професионалност на интервјуата, со потврдени ставови на коментарите

Пишува | Марина Косџовска

Седум години емисија, седум години „борба“ со естрадата, седум години 15-минутна свежина на македонските телевизии. Еми-

сијата „Бекстејц“ годинава го прославува седмиот роденден. Велат дека низ годините буквално растеле, се развивале и созреваа како жив организам.

■ Почнавме како колеги, а еве нè сега по цели седум години како вистинско семејство – велат од „Бекстејц“.

„Бекстејц“ менуваше многу низ годините, но истраја низ сите абнормални препреки со кои еден новинар, телевизиски работник и продукт се соочуваат во Македонија.

За уредничката на емисијата, Јулија Цветковска, само промената е константна, па токму затоа низ годините ги имаа, и тоа многу.

■ Менувавме фреквенции, менувавме концепти, се менуваа новинарките и водителките, се зголемуваше тимот, но идејата остануваше иста. Сериозно да ѝ пристапиме на естрадата, со топлина на животните приказни, со чиста професионалност на интервјуата, со потврдени ставови на коментарите. Седумката, велат, е среќна. За нас годинава е многу среќна, но и многу значајна од повеќе аспекти. Оваа седма година, до која морам да признаам стигнавме тешко, е време кога внесуваме тектонски промени. Ја подмладуваме екипата, го прошируваме тимот и фаќаме залет кон нови приказни како да сме прва година во македонскиот медиумски простор. Посакајте ни и Вие среќа. Во вакви услови ќе ни треба! – вели Цветковска.

Актуелни музички, културни, спортски настани, приказни за ѕвездите, но и за незнајните херои, новости, озборувања, естрадни пријателства и незгоди. Во што се разликуваше оваа седма година од претходните?

■ Годинава се случија неколку интересни моменти во „Бекстејц“. Освен што ни се случи првата свадба, ни се случи и „Алфа“, каде што нè

пресретна тим од професионалци и во иста мера ентузијасти како нас. Во однос на прилози, годинава имавме со што да се пофалиме. Европското првенство во Полска беше полн погодок. Во најголемите поплави во Србија и Босна, ние испративме екипа за да реализира естрадни интервјуа. На „Егзит“ заглавивме во најдлабоката кал за да доловиме клучен кадар. Сума сумарум, оваа седма година, временските услови некако не беа на наша страна. Но, затоа, пак, сè друго беше – вели Цветковска.

Вели, соработуваат генерално со сите. Или со сите оние што заслужуваат и нивно време и простор, но и време и простор на нивната публика.

■ Неблагодарно е да наведем соработници со кои најмногу соработувам за да не заборавам неког, затоа дипломатски ќе одговорам соработуваме со сите, освен со оние со кои не соработуваме, ама па тие сами ќе се пронајдат – се смее таа.

Иако не сакаше да споменува имиња, потврди дека годинава им се налутиле една поп-пејачка и еден фолк-пејач.

■ Пејачката се налути затоа што во интерес на времето ѝ го скративме спотот, а пејачот затоа што со вистински зборови на вистинско место кажавме дека може и треба да прави повеќе од она што го прави во моментот – вели Цветковска.

Но, Бекстејцовки храбро ќе продолжат и покрај сè.

■ И покрај состојбата во која ги сместија македонските медиуми, и покрај глувоста на телевизиите за наши домашни проекти и производи, и против желбата на одредени медиуми до последна искра да го згаснат новинарството... ние продолжуваме во естрадна борба и следните најмалку седум години! Среќни сме и убаво ни е. Си ја сакаме работата, па и естрадата. Мала е, ама компатибилна. Исто како и државата – завршува Цветковска.

Секоја година и роденденот и кампањата околу него се тематски. Годинава се одлучивме тоа да биде политиката. Односно, изборите. Не се обидуваме никого да навредиме, ниту, пак, да копираме. Првпат си фаќаме работа со политика. Едноставно, го искористивме она што го окупира секој од нас и на улица и од телевизиските програми и од весниците и го презентираме естрадно на самото место. Без шеги на туѓа сметка. Сите до една се на наша! – велат од „Бекстејц“

„БЕКСТЕЈЦ“ ГИ НАГРАДИ:

- Најуспешна пејачка за 2015 ЕЛЕНА РИСТЕСКА
- Најуспешен концерт за 2015 ТАМАРА ТОДЕВСКА
- Најуспешен тренер за 2015 РАУЛ ГОНЗАЛЕС
- Најуспешен печатен проект за 2015 „КАПИТАЛ“
- Македонски филм на сите времиња „ВИКЕНД НА МРТОВЦИ“
- Најуспешна на социјалните мрежи за 2015 ИНА МНОГУ ФИНА
- Најубава песна за Македонија од странски изведувач „МАКЕДОНКА“ НА ФЛАМИНГОСИ
- Најуспешен албум за 2015 „ПИЈАН СЛАВЕЈ“ НА ФОЛТИН
- Најуспешна група за 2015 EYE CUE

- Најуспешен ТВ проект за 2015 „ПАТОТ ДО УСПЕХОТ НА МИШКО ИВАНОВ“ – 24 ВЕСТИ
- Најуспешна културна институција за 2015 ДРАМСКИ ТЕАТАР
- Најуспешна театарска претстава за 2015 „ЧИКАГО“
- Најуспешен менаџер во културата за 2015 ДЕЈАН ПРОЈКОВСКИ
- Најуспешен водител за 2015 ЈОВАНА СТОЈМЕНИЌ – СИТЕЛ ТВ
- Најуспешен колумнист за 2015 АЛЕКСАНДАР РУСЈАКОВ
- Најуспешен печатен додаток за 2015 „АНТЕНА“ НА ДНЕВНИК
- Посебен придонес во македонскиот филм СВЕТОЗАР ЦВЕТКОВИЌ
- Посебен придонес на македонската клупска сцена ДЈ БАБУРА
- Трајни вредности во македонската музика МАРИЈАНА И РОСАНА

НАЈУБАВИТЕ ПРОЛЕТНИ БЛУЗИ СО КАРНЕРИ



Најпосакуваното парче облека за оваа сезона, блузата со карнери, повторно го има куќата „Миу миу“. Се работи за памучна блуза, украсена со асиметрични карнери од тул. Ова парче облека е добра инвестиција бидејќи без проблем може да се носи со обични панталони или со елегантно здолниште.



Миу миу

Еlegantни, модерни, откачени, романтични. Блузите со карнери дефинитивно ќе ја одбележат пролетната сезона



Клое

Преубав модел нуди и „Рози Осолин“. Во колекцијата има неколку блузи кои спојуваат два големи тренда – голи раменици и меки карнери кои се исклучително женствени. Луксузните верзии на карнерите ги претставува „Гучи“, „Клое“ и „Ланвин“. „Гучи“ предлага плисирани карнери во силно розови нијанси, а „Клое“ и „Ланвин“ се одлучија за вечната црно-бела елеганција.



Гучи



Проенза Скулер

Еден од најубавите примероци за сезоната доаѓа од студиото на Проенза Скулер. Дизајнерскиот дует во ова парче облека вметна и морнарски елементи, а како резултат на тоа добија романтична блуза со голи раменици и со долги, тесни линии.

Карнерите се одличен моден зачин во секојдневниот изглед. Тие ѝ даваат сензуалност и елеганција на секоја обична блуза. Оваа сезона нежната, женска страна ќе биде нагласена со карнери во секаква варијанта. ■



АМАНДА САЈФРЕД


Целосно име:

Аманда Мишел Сајфред

Родена на:
3 декември 1985 година
(30 години)
Алентаун, Пенсилванија,
САД
Професија:
актерка, пејачка,
манекенка
Активна од:

1996 година

Аманда Сајфред е американска актерка, манекенка и пејачка. Кариерата ја почнала како дете манекенка кога имала 11 години, а на 15 години ја почнала актерската кариера со помали улоги во телевизиските серии „Како што се врти светот“ и „Сите мои деца“. Аманда се здоби со светска слава со улогите во филмовите „Опасни девојки“ (2004), „Мама Миа“ (2008), „Телото на Џенифер“ (2009), „Клои“ (2009), „Драги Џон“ (2010), „Писма до Јулија“ (2010), „Црвенкапа“ (2011), „На време“ (2011), „Исчезната“ (2012), „Клетници“ (2012), „Лавлејс“ (2013), „Тед 2“ (2015) итн. ■

Цитати:

- „Имам напишано неколку песни и, навистина, тоа што го правам би го нарекла поезија на крајот на денот бидејќи знам да седам со гитарата со часови и часови цела недела, а потоа нема ни да ја допрам еден месец.“
- „Пеењето е начин на ослободување на емоција што понекогаш не може да се долови со глумата. Музиката ја придвижува душата. Музиката е изворот на најинтензивните емоции што можат да се почувствуваат.“



Преод | Ана Цвешаноска

Кликни For Мѐ shumë



За љубовно да се разбереме . . .

Република online

republika.mk

АЛЕРГИИ

Многу причини - едно решение

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ДИЈАГНОСТИЧКА

avicena
лабораторија

Дали ја знаете вистинската причина за Вашата алергија?

- БРЗО
- ПРЕЦИЗНО И ТОЧНО
- БЕЗ РИЗИК ОД НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ
- ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ
- ТЕСТИРАЊЕ ПРЕКУ КРВТА



Современа и
прецизна
алергодиагностика



ОДРЕДУВАЊЕ
НА ГОЛЕМ БРОЈ МОЖНИ
ПРИЧИНИТЕЛИ НА АЛЕРГИИ

Локација 1 (нас.Тафталиџе)
Бул. 8ми Септември бр. 2, лок. 1
1000 Скопје
тел: 02 3179 001
факс: 02/3177 130
lab1@avicenalab.com.mk

Локација 2 (нас.Аеродром)
Бул. Јане Сандански бр. 7, лок. 4
1000 Скопје
тел: 02 2477 345
факс: 02/3177 130
lab2@avicenalab.com.mk

www.avicenalab.com.mk



СОВЕТИ ЗА ИЗБОР НА НОВИ ТРПЕЗАРИСКИ СТОЛОВИ

Доколку треба да одберете столови за новата маса во трпезаријата или сакате да ги замените старите, добро е да се земат предвид неколку работи за да се направи најдобриот можен избор

Прво, треба да се земе предвид широчината на масата, а според неа да се пресмета и широчината на столовите, а притоа да се остави и малку простор од двете страни. Столовите треба да имаат широчина од најмалку 45 сантиметри за да бидат удобни. Исто така, треба да се земе предвид и обликот на масата. Доколку е овална или кружна, просторот под масата е ограничен, па затоа треба да се провери дали сите столови може да се турнат под масата кога не се употребуваат.

Доколку станува збор за избор на дрвена маса и на дрвени столови, сигурен избор е доколку се изработени од еден вид дрво. Тапацираните столови може да понудат удобност, додека кожените се полесни за одржување, со тоа што лете може да бидат лепливи.

Доколку сте се определиле за столови што се убави, но тврди и неудобни, удобност може да зголеми со додавање перничина на врзување или, пак, пена обложена со ткаенина. ■



НАМАЛЕТЕ ГО БРОЈОТ НА ВЛАКНА ОД МИЛЕНИКОТ ВО ДОМОТ

Сопствениците што своите миленици ги чуваат во стан, најчесто имаат голема грижа за влакната по гарнитурата, гардеробата и по тепихот. Иако не постои комплетно решение за овој проблем, еве неколку совети што ќе ви помогнат да ги елиминирате и да ги намалите влакната во домот

РЕДОВНО ЧЕТКАЊЕ

Сосема е нормално вашиот миленик да започне да се митари при крајот на зимата. На тој начин ги отстранува густите влакна и се подготвува за потопло време. Проблемот со премногу влакна можете да го решите со редовно четкање. Не одбегнувајте ги овие обврски бидејќи на тој начин ќе ги на-

малите влакната по домот. Секојдневно одвојте пет минути за четкање на својот миленик и за кратко ќе ја забележите промената, а со тоа ќе заштедите време за чистење.

ПРЕКРИВКИ ЗА ГАРНИТУРА

Користете прекривки што можат да се исперат. Вашите гости сигурно не сакаат да седат на

кревет кој е прекриен со влакна од вашата мачка. Исто така, добро решение е на миленикот да му обезбедите негово место во вид на кревет како што е перница или кебе и отпочеток да му дадете до знаење дека не смее да се качува по креветот.

МИЈТЕ МУ ГИ ШЕПИТЕ ПО СЕКОЈА ПРОШЕТКА

Пред да го пуштите кучето да трча низ станот по прошетката, измијте му ги шепите или исчистете ги со влажно марамче. Ќе се изненадите кога ќе видите колку нечистотија има помеѓу перничината и на

влакната по само една игра во паркот. Не се штедете. Оваа работа ќе ви одземе десет минути, но ќе спречи голем број нечистотии во просторијата во која престојувате.

РАСИ КОИ НЕ СЕ МИТАРАТ

Доколку и по овие совети тешко ви паѓа и немате време за чистење влакна, тогаш одберете домашен миленик кој нема влакна и кој слабо се митари. Тоа не значи дека за вас се само риби и папагали. Постојат многу раси кучиња како што е пудлица или бишон, кои воопшто не се митарат.



ГУЗМАНИЈА

Со малку труд и во зима може да уживате во екзотичните бромелии, кои стручните лица уште ги нарекуваат и цвеќиња на новото време бидејќи совршено со вклопуваат во современиот ентериер. Меѓу нив се издвојуваат гузманиите, кои во природната околина во џунглите на Централна и на Јужна Америка растат на дрво заедно со орхидеите.

Гузманија е епифитно растение, кое во природата расте без земјиштен супстрат, се прицврстува на гранките на дрвото. Цветот ѝ е прилично неугледен и трае кратко. Гузманијата е интересно цвеќе поради модификуваниот лист со силни бои. На гузманијата ѝ одговара светло место заштитено од попладневно сонце, висока влажност на воздухот и зимска температура од 15 до 18 степени, а во лето од 24 до 30 степени. Кога е топло, потребно е секојдневно да се полева со вода. Таа се полева со вода на тој начин што се сипа два сантиметра дестилирана вода во средиштето на розетата. Водата треба да се менува на секои 15 дена за да не дојде до развој на болести на растението. Во зима неопходно е супстратот да се одржува умерено влажен, а во лето цвеќето се полева со вода двапати неделно. Ако температурата падне под 18 степени, истурете ја водата од розетата.

Животниот век на ова цвеќе е три години, по цветањето растението се суши и умира. Се размножува со одвојување млади израсоти, кои се појавуваат во долниот дел на розетата. Тие млади израсоти се формираат по прецветувањето. Кога ќе достигнат половина од вистината на матичното растение, се одвојуваат од коренот и се пресадуваат во посебни саксии. Цветаат по две години. ■



Обојте повеќе.

Семејството JUPOL денес има голем број на производи, за сите желби и потреби на корисниците. Сите бои од семејството JUPOL се на водена основа, не штетни по здравјето и околината, едноставни се за употреба и одржување. Се гордеат со бројните признанија од потрошувачите и стручната јавност: Trusted Brand, Производ на годината 2014 и Best Buy Award.



тел. 02/ 2464 -902
e-mail: vel.office@t-home.mk

www.velkoski.mk

АВТОМОБИЛИЗАМ

„ЦЕНЕРАЛ МОТОРС“
ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ
„ШЕВРОЛЕТ КАМАРО 3Л1“



„КАМАРО“ ИЗВОНРЕДЕН ВО СЕ

Американската компанија за производство на автомобили „Ценерал моторс“, под чијашто капа е „шевролет“, го претстави новиот „камаро“, кој сега ќе ја носи ознаката 3Л1 (ZL1)

за новиот „камаро“. За ефикасно застанување се предвидени сопирачки „брембо“.

Со асистенција на механичкиот компресор, моторот со осум цилиндра, со зафатнина од 6,2 литри развива повеќе од 640 коњски сили и нуди фантастични 900 њутн-метри најголем вртежен момент. Преносот на силата исклучиво на задната ооска се врши преку рачниот шестостепен менувач или сосема новоразвиениот десетстепен автоматски менувач. Покрај активната суспензија 3Л1 е опремен и со системот „ланч контрол“, кој овозможува блокада на диференцијалот.

На Саемот за автомобили во Њујорк ќе биде прикажан и официјалниот модел, кој ќе влезе во сериско производство, а првите модели се очекуваат да пристигнат во продажба до крајот на првата половина од оваа година, кога ќе се знае и точната цена.



Поголеми | Бојан Момировски

Најновото издание на успешниот „камаро“ ќе го придвижува мотор со зафатнина од 6,2 литри со осум цилиндра, кој ќе располага со повеќе од 640 коњски сили.

Во „Ценерал моторс“ нагласуваат дека „камаро 3Л1“ е замислен и направен да биде „извонреден во сè“, и се чини дека успеаја во својата намера. Новиот „камаро“ од надвор се карактеризира со новодизајнираната маска на ладилникот на моторот, значително поголемиот насочувач на воздухот и сосема новиот капак на мотор на кој се инсталирани отвори за издување на топлиот воздух.

3Л1 доби пошироки предни калници, изразени линии на предните прагови и голем заден спојлер. Овој автомобил е предвидено да биде поставен на 20-инчни засилени алуминумски бандажи на кои се монтирани гуми „игл Ф1 суперкар“, кои компанијата „Гудјеар“ ги разви специјално



ПРЕКУ ЛАРВИК ДО ЕВРОПСКИОТ ТРОН

Вардар, секако, е во врвот на ракометниот крем бидејќи играме одлично во вториот дел по Светското првенство во декември и слободно можеме да кажеме дека ќе атакуваме на пласманот меѓу четирите најдобри екипи во Европа. Имаме квалитет и можеме да му парираме на Ларвик, вели ракометарката на ЖРК Вардар Андреа Лекиќ

Разговараше | Бојан Момировски
Фоџо | Александар Ивановски

Ракометарката на ЖРК Вардар, српската интернационалка **Андреа Лекиќ** е моторот на тимот од „Јане Сандански“. Средниот бек веќе трета сезона настапува за македонскиот шампион, кој заедно со неа во изминатите две сезони игра на завршниот турнир од Лигата на шампионите во Будимпешта. Оваа сезона посакува да се стигне до тронот бидејќи верува дека Вардар има квалитет да се искачи на покривот на Европа. За да се оствари тоа, прво ќе мора да се пласира во полуфиналето, а на патот до таму пречка е норвешкиот тим Ларвик.

« Оваа сезона во Лигата на шампионите, според резултатите што ги остварија екипите во групните фази, се чини дека е најизедначена и со поголем квалитет од минатите. Не може со сигурност да се каже кои екипи ќе излезат како победници од четврт-финалињата и ќе се пласираат на завршниот турнир во Будимпешта.

ЛЕКИЌ: Според квалитетот на сите осум екипи што се пласираа во четврт-финалето од Лигата на шампионите слободно може да се каже дека ова е најизедначена сезона во последните неколку години. Квалитетот е поголем, што е добро за женскиот ракомет бидејќи видовме голем број извонредни натпревари на кои победникот не се знаеше до самиот крај. Сите осум екипи влегуваат во четврт-финалето со свои калкулации и желби за пласман на завршниот турнир во Будимпешта.

« На патот до завршниот турнир во четврт-финалето ЖРК Вардар ќе мора да одигра извонредно тежок четврт-финален двомеч со норвешкиот шампион Ларвик, кој е тим од самиот европски врв.

ЛЕКИЌ: Ларвик е екипа што е редовен учесник на завршниот турнир. Пред две сезони игравме во групи и успеавме да победиме и да одиграме нерешено. Минатата сезона тие играа во финалето, а, секако, и оваа година го посакуваат пласманот на завршниот турнир. Според квалитетот што го имаат во составот се еден од главните фаворити и за титулата во Лигата на шампионите оваа сезона. Вардар, секако, е во врвот на ракометниот крем бидејќи играме одлично во вториот дел по Светското првенство во декември и слободно можеме да кажеме дека ќе атакуваме на пласманот меѓу четирите најдобри екипи во Европа. Имаме квалитет и можеме да му парираме на Ларвик. Од сите четврт-финални пресметки, би можело да се каже дека ова е најизедначен дуел.

« Дали стручниот штаб и ракометарките на тренинзите обрнуваат посебно внимание на нивната игра? Се прави ли некоја посебна стратегија за да се спречи нивниот препознатлив напад?

ЛЕКИЌ: Играат стандарден скандинавски ракомет. Многу трчаат и можат

во сите 60 минути да одиграат во исто темпо. Противниците ги добиваат со убиствени контри и полуконтри од кои, реално, тешко дека некоја екипа може да се спаси. Нашата цел е да се обидеме да излеземе на крај со нивната игра и да не дозволиме лесни реализации. Освен нивниот начин на игра, во нападот неприкосновена е Нора Мерк, која е вистински мотор на тимот. Сепак, таа и не е единствената што може да ни зададе проблеми. Играат тимски ракомет и секоја ракометарка си ја знае улогата во тимот. Во секој ракометен натпревар се наметнува и некоја друга ракометарка од сенка. Мора да бидеме концентрирани во текот на сите 60 минути на теренот.

« Забележлива е поинаквата игра на Вардар по доаѓањето на помошник-тренирот Дејвид Дејвис Камара во тимот на местото на Јан Питлик. Би се рекло дека на ракометарките одлично им одговара овој стил на ракомет.

ЛЕКИЌ: Според тоа што се гледа на теренот, Вардар целосно го смени пристапот на играта по доаѓањето на Камара во тимот. Многу повеќе се трча

во нападот, ракометарките повеќе се движат без топка, се размрдува целата противничка одбрана. Во нашата дефанзива се игра активно на човек, се доби во цврстина. Искрено, мене повеќе ми одговара ваквиот стил на игра бидејќи веќе девет години сум интернационалка и сум имала можност да настапувам во екипи каде што тренерите се од Шпанија или практикуваат ваков ракомет. Станав европски шампион со Гер пред три години каде што неприкосновен е Мартин Амброз. Тој знае точно од која ракометарка што може да добие и како да го извлече максимумот. Многу слично е и со Камара. Сега имаме и повеќе ротација во тимот. Многу повеќе ракометарки се вклучени во текот на еден меч, а тоа доведува до свежина кај сите. Се чувствува кај колешките глад за докажување и елан во играта.

« Ако Вардар успее да ја помине четврт-финалната пречка, може ли симпатизерите да очекуваат и напад на европскиот трон оваа сезона? Колку Вардар е зрела екипа за вакво нешто?

ЛЕКИЌ: Ќе се навратам повторно на квалитетот на екипите оваа сезона.

Ако до пред некоја година однапред се знаеја според квалитетот кои три-четири екипи можат да се пласираат во финалето на Лигата на шампионите, оваа сезона е крајно изедначена. Прво сите што имаат аспирации за највисок пласман мора да го поминат четврт-финалето. Сите четири дуели се крајно изедначени. Вардар играше во потешка група со Будукност и со Гер и покажа дека може да се носи со актуелниот и со поранешниот европски шампион. Со победата во Скопје против Будукност видовме дека и тој состав на Црногорците е ранлив. Со Гер одигравме два квалитетни меча и покажавме дека можеме, дека имаме квалитет. Во втората група Ларвик загуби два натпревара на домашен терен, и тоа ни влева надеж дека можеме и ние да извојуваме победа во Норвешка. Единствената непоразена екипа во досегашниот дел е Ростов Дон, но, искрено, тие играа и во нешто полесна група. Сепак, направија резултат за почитување и се, секако, едни од конкурентите за шампионската титула. Неблагодарно е да се каже дали Вардар или која било друга екипа има повеќе шанси за освојување на Лигата на шампионите. Мое мислење е дека сите екипи што ќе се пласираат на завршниот турнир имаат еднакви шанси за титулата.

« И, за крај, од пред некое време ги израдува твоите симпатизери и навивачите на Вардар со тоа што го продолжи договорот со управата на клубот.

ЛЕКИЌ: Дојдов во Вардар пред три сезони откако ја освоив европската титула со Гер. Почувствував дека ми треба нов предизвик и го препознав проектот што може да ги задоволи моите желби за уште поголемо градење на кариерата. Оваа сезона ми истекуваше договорот, но, искрено, бев смирена и воопшто не размислував за тоа сè додека не се случи да седнеме на преговарачка маса. Искрено, јас лично посакував да продолжам да играм за Вардар и во следната година. Клубот ги продолжи договорите со неколку ракометарки, кои се костурот на тимот, и дополнително се засили со нови ракометарки. Целите за следната сезона се исти, атака на европскиот трон. Договорот ми е со важност од една сезона, со можност за продолжување. На заемно задоволство, мое и на управата, успеавме да се договориме и да ги израдуваме симпатизерите. Многу сум им благодарна на навивачите, кои ми ја даваа поддршката и ги истакнуваа желбите за мое останување во клубот. Верувам дека ќе ги израдувам и во иднина со моите настапи и нови победи со Вардар. ■



ВРЕМЕПЛОВ

■ 25 март 1860 година

На традиционалниот конкурс за поема, што се одржа во Атина, македонскиот писател Григор Прличев доби лаворов венец за поемата „Сердарот“.

■ 26 март 1953 година

Доктор Џонас Едвард Салк, американски микробиолог го објави откривањето на новата вакцина против детска парализа.

■ 26 март 1979 година

По разговорите во Кемп Дејвид, Израел и Египет склучија мировен договор во Вашингтон. Со тоа е завршена воената состојба меѓу двете земји, која траеше од 1948 година.

■ 27 март 1903 година

Во штипското село Карбинци, четите на војводите Гане и Стојан Бочварот се судриле со турскиот аскер при што борбата завршила со трагичен крај за македонските револуционери.

■ 27 март 1977 година

Во Санта Круз, на Канарските Острови, во Атлантскиот Океан, се случи најтешката авионска несреќа во историјата на цивилното воздухопловство. Во судирот на два авиони „џамбо џет“ на Американската авиокомпанија и на Холандското кралско воздухопловство загинаа околу 580 патници.

■ 27 март 1992 година

Врз основа на Договорот од Скопје, потпишан од претседателот Киро Глигоров и генералот на ЈНА, Никола Узелац, војската на ЈНА ја напуштила територијата на Република Македонија.

■ 30 март 1867 година

Потпишан е Договор меѓу САД и Царска Русија со кој, САД од Царска Русија ја купија Аљаска за 7,2 милиони американски долари.

АВТОР: SAGIT- TARIUS	АНГЛИСКИ ФУДБАЛ- СКИ ТИМ	ЖЕНА КО- ЈА ГО ПРО- УЧУВА МИ- НАТОТО	СЕЛО БЛИЗУ БИТОЛА	ПРОВИН- ЦИЈА ВО ВИЗАН- ТИСКОТО ЦАРСТВО	НЕОДЛО- ЖЕН, УР- ГЕНТЕН	ЕКС ЈУ ВЕСЛАЧ ОЛИМПИ- ОНИК МЛАДЕН	НИШТО (ТУР.)	ГРАД ВО УНГАРИЈА	НАРОДЕН ТАНЕЦ
ВИС- ТИНСКО, РЕАЛНО									
ПРИВР- ЗАНИК НА УБАВОТО									
МАШКО ИМЕ							ТОРИНО		
РУДНИК ЗА ОЛОВО И ЦИНК ВО МАКЕ- ДОНИЈА							ПАРИЧНА ВРЕДНОСТ НА СТОКА		ИСЛУЖЕН ЧИНОВ- НИК, ПЕН- СИОНЕР (ЛАТ.)
НАЈЕДИ- ЗОК РОДНИНА					ПОКРИВ- КА ЗА ПОСТЕЛА				
АМЕРИ- КАНСКИ АРТИСТ КРИ- СТОФЕР				БЕЛГИЈА	ГОЛЕМ БО- ЛЕН ГЛАД	НА НАС			
ЧИТАЊЕ ПОДАТО- ЦИ ОД БРОЈЛО				СОДИ НА ТИТАНСКА КИСЕЛИНА		ЕКС ЈУ ФУДБАЛЕР МАРКО			
ГРАД НА ФИЛИ- ПИНТЕ							АРГОН		
ГИМНАС- ТИЧКА СПРАВА							ОРЦЕ НИКОЛОВ		ИТАЛИЈА
ИВАН КАРАДАК			ВИД ЕКС- ПЛОЗИВ						ПРИСВОЈУ- ВАЊЕ ТУ- ГИ ТЕРИТО- РИИ (МН.)
САД ЗА ВАРЕЊЕ ЧАЈ			ГЕРМАНСКА Ф-КА ЗА АВИОНИ				РУТЕНИУМ		
АВСТРИЈА		УЛИ АБЕЛ ЈАНСОН				ГНЕВ, СРДБА	САНИТА- РЕН УРЕД ВО БАЏА		
ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТ (РЕТКА ЗЕМЈА)		ГЛАВНА СРЦЕВА АРТЕРИЈА				ИМЕ, НАСЛОВ			ЦИСТЕР- НА, РЕ- ЗЕРВОАР
БОЈАН НАГАЛЕНО					ОБИЧАЈ (ТУР.)				
ЈАДЕЊЕ ОД КОМПИР					ПОКАЗНА ЗАМЕНКА				
П				ЗАРАЗНА БОЛЕСТ НА ЛОСНАТА СЛУЗНИЦА					
ТОКСИН (МН.)				ОТИС ТОРП			ТОДОР НИКО- ЛОВСКИ		НЕУТРОН
ПРОСВЕ- ТЕН РА- БОТНИК									

РЕШЕНИЕ: ВИСТИНИНСКО, РЕАЛНО, ПРИВРЗАНИК НА УБАВОТО, МАШКО ИМЕ, РУДНИК ЗА ОЛОВО И ЦИНК ВО МАКЕДОНИЈА, НАЈЕДИЗОК РОДНИНА, АМЕРИКАНСКИ АРТИСТ КРИСТОФЕР, ЧИТАЊЕ ПОДАТОЦИ ОД БРОЈЛО, ГРАД НА ФИЛИПИНТЕ, ГИМНАСТИЧКА СПРАВА, ИВАН КАРАДАК, САД ЗА ВАРЕЊЕ ЧАЈ, АВСТРИЈА, ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТ (РЕТКА ЗЕМЈА), БОЈАН НАГАЛЕНО, ЈАДЕЊЕ ОД КОМПИР, П, ТОКСИН (МН.), ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК

МИГРАНТСКО ПОРНО

Здраво телефанатици. Во септември ќе заокружине четири години неделник „Република“. Си велама, дотогаш уште за колку напади ќе пишуваме? Уште колку нечовечки коментари ќе слушнеме, а изместени наслови ќе прочитаеме?

Лично, омилени ми беа тие што се топеа на фотографијата со детето заглавено во Идомени и написот „Извинете за Брисел“. Од каде да почнам, од тоа дека детето не ни знае што се случи во Брисел, преку тоа дека сигурно не ни знае англиски, до трето, дека преку Тасе со тоа како се искористуваат тие деца.

Има „Офф.нет“ убав збор за тоа – „мигрантско порно“ или дилемата дали да помогнеш или да фотографираш. Е, маката е што овие нашиве фотографии до толку се навикнаа на тоа фотографирање, посебно на деца, што наркомански продолжија со тоа. Тоа што сопствената полиција ќе ја прикажеш како лош чичко на Запад, не помага никому, посебно не на тие заглавени деца.

Ама ајде, не дојдовте на претпоследна за да читате тажаленки од мене. Еве читајте за полутажаленки. Слушам Ирена Спироска го сменила бутикот спонзор, па сега е главна ѕвезда во Велес. Ама, како што велат, и на кокошарникот да му удрат 100 лајка на „Фејсбук“ ќе мисли дека е гулабарник.

Малиот брат

facebook

"Извадено пред пола саат" - стара бурекџиска единица мерка за бурек од пред 3 дена.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Појак стимуланс од Ред Бул е 'Идат гости за 5 минути'.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

Си пораснал тогаш кога повеќе се плашиш од резултатите од анализата на крвта, отколку од земањето на крвта.

Никогаш не ги потценувај работите! Да те стегне стомак во борова шума, да видиш дали тоалетната хартија не е хартија од вредност.

На прав Македонец сите чинии му се различни, некои од нив преживеани од сервис од на баба му свадбата.

Ми се допаѓа • Коментирај • Сподели •

На 9 луѓе им се допаѓа ова.

Напиши коментар ...

- Кажи ми нешто валкано..
- Ти смрди здивот.

• • •

- Ова е мое дело јас го насликав.
- Ја гледаш флекава на маицава?
- Да.
- Мое дело е, јас ја направив.

• • •

- Тато што е тоа шалтер?
- Оди прашај ја мајка ти!
- Мамо што е тоа шалтер?
- Оди прашај го татко ти !
- Тато што е тоа шалтер?
- Оди прашај ја мајка ти!
- Татооо бе паа..
- Е па е сине, тоа е шалтер..



СВИНСКО ФИЛЕ НА КИНЕСКИ НАЧИН



СОСТОЈКИ:

• парче свинско филе

За прелив ќе ви треба:

- 2 лажици сос од соја
- 2 лажици бело вино
- 1 лажичка сусамово масло
- 2 лажички густин

Дополнително ќе ви треба:

- 200 грама шитаке печурки
- парче свеж ѓумбир
- 3 млади кромитчиња
- 2 чешниња лук
- зелка
- зелена пиперка
- 30 мл сончогледово или палмино масло
- 2 лажици сос од соја
- сок од половина лимон
- сос од соја
- 1 лажица сусамово масло
- по желба чили

ПОДГОТОВКА:

- Свинското филе исечкајте го на парчиња. Прелејте го со состојките за преливот и оставете го во ладилник еден час.
- Печурките исечкајте ги, додајте го изренданиот ѓумбир, исечканите млади кромитчиња и лукчето. Тргнете ги настрана да постојат.
- Исечкајте ја зелката со големина од еден сантиметар на еден сантиметар. Зелената пиперка исечкајте ја на парчиња со приближна или иста големина.
- Оставете ги да стојат со зелката.
- Во вок тавата ставете го маслото. Пржете го месото, извадете го и додајте го исечканиот зеленчук. Додајте го сосот од соја и сусамовото масло. Кога зеленчукот ќе почне да добива сјај, додајте ги месото, сокот од лимон, сол и црн пипер.
- Сервирајте врз исечкана кинеска зелка!
- Доколку сакате луто, додајте чили.

caffetin COLD®



ПРИ НАСТИНКА И ГРИП
ГИ СПРЕЧУВА СИТЕ СИМПТОМИ НА ГРИП И НАСТИНКА



**АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ**
Здравјејќо љред сè
www.alkaloid.com.mk

Пред употреба внимателно да се прочита упатството! За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или со фармацевт.



#ВИСТИНСКОТЕМНО

WWW.ZLATENDAB.COM.MK